



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Službeni vjesnik SR
Makedonije91001 Skopje
lah 51

БИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 69802-603-19644

Петок, 29 февруари 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 36 динари. — Претплатата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристичка бр 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-853; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

151.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за компензација, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 февруари 1980 година

ПР бр. 844
26 февруари 1980 година
Белград

По овластување
од Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

ЗАКОН ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА

Член 1

Федерацијата обезбедува соодветна компензација, како составен дел на мерките на заедничката економска политика за определен плански период, ако со актите на органите на федерацијата со кои за тој период се утврдува или во тој период се спроведува заедничката економска политика, се нарушува рамноправноста на организациите на здружен труд во стекнувањето на доходот и во располагањето со резултатите од трудот.

Компензацијата им се обезбедува на организациите на здружен труд истовремено со донесувањето на актите од став 1 на овој член.

Член 2

Се смета дека со актите на органите на федерацијата е нарушена рамноправноста на организациите на здружен труд во смисла на член 1 од овој закон, ако со тие акти за одделни дејности, а со тоа и за организациите на здружен труд што ги вршат се создаваат такви услови за стекнување на доходот и односи во располагањето со резултатите од трудот што им го оневозможуваат остварувањето на доход во височината утврдена со примената на критериумите од сојузниот закон со кој се уредени основите на системот на цените и на општествената контрола на цените.

Собранието на СФРЈ утврдува кога се стекнале условите за компензацијата од став 1 на овој член и ги утврдува мерките односно насоките и рамките за донесување на мерки со кои на организациите

на здружен труд им се обезбедува компензација во смисла на член 1 од овој закон.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, со сојузен закон може да се утврди дека компензација се обезбедува и според други основи со кои се нарушува рамноправноста на организациите на здружен труд во стекнувањето на доходот и во располагањето со резултатите од трудот.

Член 3

Како акти на органите на федерацијата со кои се утврдува заедничката економска политика, во смисла на овој закон, се сметаат договорите за основите на среднорочниот општествен план на Југославија, односно тој план, актите со кои годишно се утврдува политиката на спроведувањето на среднорочниот општествен план на Југославија, како и други акти на органите на федерацијата со кои за определениот плански период се утврдува заедничката економска политика во одделни области на општествената репродукција, ако со тие договори, со планот, односно со други акти се утврдуваат и насоките и рамките за донесување на мерките што органите на федерацијата ги донесуваат заради спроведување на таа политика.

Член 4

Како акти на органите на федерацијата со кои се спроведува заедничката економска политика, во смисла на овој закон, се сметаат прописите и мерките во областа на економските односи, што органите на федерацијата ги донесуваат заради остварување на заедничката економска политика, вклучувајќи ги и соодветните прописи и мерки што тие органи ги донесуваат заради спречување или отстранување на растројствата во општествената репродукција, заштита на животниот стандард на граѓаните или остварување на други заеднички интереси и цели.

Член 5

Ако основата за обезбедување компензација на организациите на здружен труд е обврска на тие организации во поглед на извршувањето на определени цели и задачи на општествениот план на Југославија што тие организации ја преземаат со договорот за основите на тој план, со договорите се утврдуваат и насоките и рамките за донесување на мерките со кои органите на федерацијата обезбедуваат соодветна компензација.

Мерките со кои им се обезбедува компензација на организациите на здружен труд, органите на федерацијата се должни да ги донесуваат во согласност со утврдените насоки и рамки од став 1 на овој член.

Ако мерките што би биле основа за компензација ги донесува во рамките на своите овластувања Сојузниот извршен совет, а донесувањето на мерките со кои се обезбедува соодветна компензација е во надлежност на Собранието на СФРЈ, тој е должен, пред нивното донесување да го извести Собранието на СФРЈ за намерата и причините за донесувањето на таква мерка и да му предложи донесување на мерки со кои се обезбедува компензација односно да предложи соодветна измена на целите и задачите на заедничката економска политика за односниот плански период.

Член 6

Со актот за обезбедување компензација се утврдува обликот на соодветната компензација, обемот на компензацијата и начинот на кој таа се обезбедува, како и времето за кое на односните организации на здружен труд им се обезбедува компензацијата.

Компензацијата се обезбедува за време додека, во смисла на овој закон, постои основа за нејзино обезбедување и додека не се остварат целите и задачите на заедничката економска политика заради чие остварување се обезбедува компензација, односно додека не се стекнат услови тие цели и задачи да можат да се остварат и без соодветна компензација, со тоа што времето за обезбедување на компензацијата не може да биде подолго од времето за кое е утврдена заедничката економска политика.

Член 7

Компензацијата, по правило, се обезбедува во парична форма.

Со актот со кој федерацијата им обезбедува на организациите на здружен труд компензација во парична форма, покрај условите под кои на организациите на здружен труд им се обезбедува таква компензација, се утврдуваат и изворите на средствата за плаќање на соодветна компензација и нивниот обем.

Член 8

Организациите на здружен труд на кои, во смисла на овој закон, им се обезбедува компензацијата, се должни на надлежните органи на федерацијата навреме да им даваат податоци што се потребни заради утврдување на постоењето основа за обезбедување компензација, односно постоењето услови за нејзино остварување.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

152.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА МОБИЛНА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на мобилна Радио Југославија од 1981 до 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 февруари 1980 година.

ПР бр. 845
26 февруари 1980 година
Белград

По овластување
од Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА МОБИЛНА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

За финансирање на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на мобилна Радио Југославија од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: Програма) се утврдува вкупен износ на средства од 161,534.526 динари.

Потребните девизни средства ќе се обезбедат во смисла на член 25 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство, за дел од опремата која не може да се обезбеди од домашно производство.

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, без обврска за враќање.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат за одделните години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 34,248.140 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 38,783.650 динари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 36,562.968 динари;
- 4) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — 32,071.780 динари;
- 5) во Буџетот на федерацијата за 1985 година — 19,867.988 динари.

Член 3

Средствата за финансирање на Програмата се предвидени врз база на цените од 1979 година.

Валоризација на износите предвидени за одделните години ќе се врши во согласност со републиките и автономните покраини при утврдувањето на вкупниот обем на расходите во буџетот на федерацијата за наредната година, врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите односно на цените на градежните услуги, ако растежот на тие цени е поголем од 5%.

Елементите и критериумите за валоризација на средствата од став 2 на овој член ги утврдува Сојузниот извршен совет.

Член 4

За изградба и модернизација на техничката база на мобилна Радио Југославија од 1981 до 1985 година, во рамките на вкупниот износ на средствата што се обезбедуваат со овој закон, а во смисла на член 1 став 2 од овој закон, за делот од опремата која не се произведува во земјата може да се склучи договор за кредит во странство за набавка на таа опрема.

Договорот за кредит од став 1 на овој член од името на федерацијата го склучува директорот на Радио Југославија, во границите на овластувањата добиени од Сојузниот извршен совет.

Член 5

Средствата утврдени во член 2 на овој закон, што не се потрошат до крајот на годината за која се определени, можат да се користат во наредната година за истите намени.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

153.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за стандардизацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1980 година.

ПР бр. 837

27 февруари 1980 година

Белград

По овластување од
Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), член 3 се менува и гласи:

„Заради остварување на целите од член 1 став 2 на овој закон и обезбедување усогласен развој на единствениот систем на стандардизацијата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот завод за стандардизација, го координира програмирањето и планирањето на стандардизацијата, на технолошки единствените системи, на организациите на здружен труд здружени во деловни и други самоуправни заедници и на организациите на здружен труд.

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува прописи со кои поблиску се уредува дејноста на стандардизацијата во прашањата од интерес за вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и постапката за изработка и донесување на стандарди на народната одбрана и на други акти на стандардизацијата во Југословенската народна армија.

Организациите на здружен труд и деловните и други самоуправни заедници можат, во согласност со самоуправниот општ акт и со овој закон, да ги утврдуваат стандардите што ќе ги применуваат под условите утврдени со овој закон.“

Член 2

Во член 9 став 2 се менува и гласи:

„Исправите од став 1 на овој член и техничкото упатство односно упатството за работа мораат да бидат испишани на јазиците и писмата на народите на Југославија, а ознаките и податоците на производот, односно на декларацијата на оригиналното пакување — на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија.“

Член 3

Во член 11 став 2 се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за народна одбрана ја пропишува постапката за изработка и донесување на стандардите на народната одбрана и прописите за техничките нормативи односно за нормите на квалитетот за специфичните средства за потребите на територијалната одбрана, цивилната заштита и службата за набљудување, јавување, известување и тревожење.“

Член 4

Во член 13 став 1 точка 6 точката се заменува со точка и запирка и се додава точка 7 која гласи: „7) методологијата на изработката на гранските и интерните стандарди.“

Член 5

Во член 19 став 1 зборот: „јавна“ се брише.

Член 6

Во член 20 став 1 зборот: „јавна“ се брише, а по зборот: „дискусија“ се додаваат зборовите: „на заинтересираните организации на здружен труд, на други самоуправни организации и заедници и на органите на општествено-политичките заедници“.

Во став 2 зборовите: „на сите работни луѓе и граѓани“ се бришат.

Член 7

Во член 24 по зборовите: „југословенските стандарди“ се додаваат запирка и зборовите: „со тоа што рокот за разгледување на нацртот на измени-те и дополненијата на југословенскиот стандард и за доставување мислења, забелешки и предлози не може да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на тој нацрт“.

Член 8

Во Глава II називот на оддел 2 се менува и гласи:

„2. Грански и интерни стандарди“.

Член 9

Во член 25 став 1 се менува и гласи:

„За производите и работите за кои не е донесен југословенски стандард со задолжителна примена и за елементите што не се утврдени со југословенски стандард со задолжителна примена, организациите на здружен труд здружени во деловни и други самоуправни заедници и заедниците во кои се здружени организациите на здружен труд заради обезбедување на технолошко единство на системот можат, во согласност со самоуправниот општ акт и со овој закон, заеднички да ги утврдуваат стандардите што ќе ги применуваат во своето работење (во натамошниот текст: грански стандарди).“

Член 10

Член 26 се брише.

Член 11

Во Глава II називот на оддел 3 се брише.

Член 12

Во член 27 став 1 по зборовите: „со задолжителна примена“ се додаваат зборовите: „и за елементите што не се утврдени со југословенски стандард со задолжителна примена“, а зборовите: „со самоуправен општ акт“ се заменуваат со зборовите: „на начинот определен со самоуправниот општ акт“.

Ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Организацијата на здружен труд може, во поглед на производството на производи, со интересен стандард да утврди барања построги од барањата што се утврдени со прописот за југословенскиот стандард заради постигање на квалитетот на тој производ што се бара со прописот за југословенскиот стандард.“

Организацијата на здружен труд може, заради типизација, со интересен стандард да утврди потесен избор на деловите и склоповите на производите утврдени со прописот за југословенскиот стандард.“

По став 4 се додава став 5, кој гласи:

„Производите произведени според интерниот стандард од ст. 3 и 4 на овој член се сметаат како производи произведени според прописот за југословенскиот стандард.“

Член 13

По член 27 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 27а

Гранските стандарди и интерните стандарди не можат да го носат називот „Југословенски стандарди“, ниту ознаките утврдени за југословенските стандарди.

Гранските стандарди и интерните стандарди содржат забелешка за усогласеноста со југословенските стандарди со задолжителна примена односно со други југословенски прописи и податоци за називот на прописот и за бројот на службеното гласило во кое е објавен тој пропис.

Член 27б

Гранските стандарди ги донесува органот определен со самоуправниот општ акт на заедницата од член 25 на овој закон.

Заради подготвување предлози на гранските стандарди се формира комисија за грански стандарди.

Членовите на комисиите за грански стандарди ги именува органот определен со самоуправниот општ акт на заедницата од член 25 на овој закон.

За членови на комисиите за грански стандарди се именуваат стручњаци за соодветните подрачја од организациите здружени во деловна заедница односно во заедница на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка и од други заинтересирани организации на здружен труд, самоуправни организации и заедници, организации на потрошувачи односно на корисници на услуги, на предлог од тие организации и заедници.

Нацртот на гранскиот стандард се става на дискусија и мора да се објави на начин кој им овозможува на заинтересираните организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници да го разгледаат и да дадат за него свое мислење, забелешки и предлози, што комисијата за грански стандарди е должна да ги разгледа.

Гранскиот стандард се доставува до Сојузниот завод за стандардизација.“

Член 14

Називот на оддел 4 се брише.

Член 15

Во член 30 по став 5 се додава став 6, кој гласи:

„Ако функционерите што раководат со сојузни органи на управата од ст. 1 до 5 на овој член не дадат согласност во рок од 30 дена од денот на доставувањето на нацртот на прописот, ќе се смета дека таа согласност е дадена.“

Член 16

Во член 31 став 2 зборовите: „освен семе и посадочен материјал на земјоделски и шумски растенија“ се бришат.

Член 17

Во член 32 став 3 зборовите: „Југословенскиот завод за стандардизација“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Сојузниот завод за стандардизација“.

Во став 4 зборовите: „сојузниот комитет за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство“.

По став 4 се додава став 5, кој гласи:

„Ако функционерите што раководат со сојузни органи на управата од ст. 1 до 3 на овој член не дадат согласност во рок од 30 дена од денот на доставувањето на нацртот на прописот, ќе се смета дека таа согласност е дадена.“

Член 18

Називот на глава VI и одредбите на чл. 42 до 53 се менуваат и гласат:

„VI. ИСПРАВИ ШТО ГО ПРИДРУЖУВААТ ПРОИЗВОДОТ ВО ПРОМЕТОТ, ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И СПИСОК НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЕРВИСИ

Член 42

Организацијата на здружен труд е должна производите што ги пушта во промет да ги снабди со определени исправи и податоци ако е тоа определено со овој закон или со прописи донесени врз основа на овој закон.

Организацијата на здружен труд може производите што ги пушта во промет да ги снабди со исправи вообичаени во прометот на стоки, како и со исправи предвидени со овој закон или со прописи донесени врз основа на овој закон и во случаите кога тоа не е должна да го стори.

Член 42а

Семето и посадочниот материјал на земјоделски и шумски растенија што се извезуваат мораат да бидат снабдени со сертификат за квалитетот што го издава организацијата на здружен труд што ќе ја определи претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Семето и посадочниот материјал на земјоделски и шумски растенија што се увезуваат мораат да бидат снабдени со сертификат за квалитетот што го издава надлежниот орган на земјата извозничка.

Член 43

Со пропис на директорот на Сојузниот завод за стандардизација се определуваат производите што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, како и најмалото траење на гарантниот рок за тие производи.

Со прописот од став 1 на овој член, зависно од видот и природата на производите, се определуваат производите кои во прометот покрај гарантниот лист мораат да бидат снабдени и со техничко упатство и за кои во гарантниот рок мораат да бидат обезбедени резервни делови и сервис за нивно одржување и поправки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и рокот во кој давателот на гаранцијата односно овластениот сервис мора да постапи по барањето на имателот на гарантен лист за извршување на услуги на одржување односно поправка на производот.

Ако производителот, увозникот, односно застапникот на странска фирма не ги испорача сам

резервните делови или ако самиот не ги одржува и поправа производите определени со прописот од ст. 1 и 2 на овој член, должен е таквите производи во прометот да ги снабди и со список на сервисите што ги овластил за вршење на тие услуги.

За производите за кои е тоа определено со прописот од став 1 на овој член гарантниот рок почнува да тече со денот на пуштањето на производот во погон, односно со денот на предавањето на производот на употреба, а за сите други производи — со денот на продажбата на производот на мало.

Гарантниот лист, техничкото упатство и списокот на овластените сервиси ги издава организацијата на здружен труд што го произвела производот, за увозните производи — увозникот, а за производите што се продаваат од консигнационен склад — застапникот на странска фирма.

Организацијата на здружен труд не е должна да издаде гарантен лист и техничко упатство, како ни да обезбеди резервни делови, одржување и поправки на производите што ги увезува поединечно за сметка на граѓани.

Член 44

Гарантниот лист што во прометот ги придружува производите од член 43 на овој закон, мора да ги содржи следните елементи и податоци:

1) фирма односно назив и седиште на давателот на гаранцијата;

2) податоци за производот со кои се идентификува производот (вид и модел или фабрички број или друг соодветен податок со кој се идентификува производот);

3) изјава за гаранцијата и за условите на гаранцијата;

4) траење на гарантниот рок;

5) фирма односно назив и седиште на организацијата на здружен труд што го продала производот на мало, датум на продажбата односно датум на пуштањето во погон или на предавањето на производот на употреба и печат и потпис на овластениот работник на продавачот.

Гарантниот лист може да содржи и други елементи и податоци што ги определува давателот на гаранцијата. Тие елементи и податоци не смеат да бидат во спротивност со одредбите на овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 45

Гарантниот лист што во прометот ги придружува производите определени со прописот донесен врз основа на член 43 став 1 од овој закон содржи изјава на давателот на гаранцијата дека производот ги има пропишаните односно декларираниите карактеристики на квалитетот, како и дека се обврзува — по барање на имателот на гарантен лист поднесено во гарантниот рок — на свој трошок да обезбеди отстранување на дефектите и недостатоците на производот што произлегуваат од несовпадност на вистинските со пропишаните односно декларираниите карактеристики на квалитетот на производот, или да го замени производот што има такви недостатоци со нов производ.

Под трошоци на давателот на гаранцијата од став 1 на овој член се подразбираат трошоците за материјал, резервни делови, работа, пренос и превоз на производот, што настануваат при поправката на производот односно при неговата замена со нов производ.

Член 46

Гарантниот лист што во прометот ги придружува производите определени со прописот донесен врз основа на член 43 ст. 1 и 2 на овој закон содржи изјава на давателот на гаранцијата дека производот ќе функционира во гарантниот рок ис-

правно ако се применуваат дадените технички упатства и дека се обврзува — по барање на имателот на гарантен лист поднесен во гарантниот рок — на свој трошок да обезбеди отстранување на дефектите и недостатоците на производот поради кои производот не функционира исправно, или производот што не функционира исправно да го замени со нов производ.

Под трошоци на давателот на гаранцијата од став 1 на овој член се подразбираат трошоците за материјал, резервни делови, работа, пренос и превоз на производот, како и трошоците за подвижниот сервис што настануваат при одржувањето и поправката на производот односно при неговата замена со нов производ.

Член 47

Организацијата на здружен труд што го продала производот на мало е должна, по барање на имателот на гарантен лист, во гарантниот рок да обезбеди отстранување на дефектите и недостатоците на производот и негово одржување под условите од гарантниот лист, како и резервни делови, ако тоа не го сторил давателот на гаранцијата во местото на продажбата на производот.

Член 48

Остварувањето на правата по основ на гаранција не исклучува остварување на правата и по други основи.

Член 49

Техничкото упатство мора да ги содржи техничките и други податоци од значење за исправното монтирање, пуштање во погон и употреба на производот, за отстранување на пречките и дефектите и за кабаяка на резервни делови, предупредување за опасностите при употреба на производот ако тие постојат, и упатство за отстранување на таквите опасности, како и упатство за правилно ракување со производот при употребата и за негово одржување.

Со пропис на директорот на Сојузниот завод за стандардизација се определуваат производите што мораат да бидат снабдени со техничко упатство и поблиската содржина на техничкото упатство за определени производи.

Техничкото упатство мора да биде лесно разбираливо.

Член 50

Списокот на овластените сервиси содржи фирма, односно назив, седиште и други податоци за сервисните работилници односно за сервисите што давателот на гаранција ги овластил за одржување и отстранување на дефектите и недостатоците на производот.

Член 51

За технички сложени индустриски производи со потрајна употреба, чија употреба е обусловена од техничките својства, од начинот на користење и одржување на производот, производителот, увозникот, односно застапникот на странска фирма е должен да го утврди и во техничкото упатство или во декларацијата да го наведе рокот на обезбеденото сервисирање на производот и за тоа време да обезбеди сервис за одржување и поправка на тој производ, резервни делови, прибор и други производи што се неопходни за нормално користење на тој производ според неговата намена.

Во време на обезбеденото сервисирање на производот, за производите што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство, се засметува времетраењето на гарантниот рок.

Член 52

Со пропис на директорот на Сојузниот завод за стандардизација се определуваат производите за кои, во смисла на член 51 од овој закон, мора да биде утврден рокот на обезбеденото сервисирање, како и најмалото траење на рокот на обезбеденото сервисирање.

Член 53

Со пропис на директорот на Сојузниот завод за стандардизација се определуваат производите што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со определени исправи кои не се наведени во чл. 42 до 44 на овој закон, односно работите за кои мора да се прибави исправа со која се потврдува дека ги исполнуваат пропишаните услови."

Член 19

Називот на глава VII и одредбите на чл. 54 до 69 се менуваат и гласат:

"VII. ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ
(ХОМОЛОГАЦИЈА)

Член 54

Задолжителното атестирање (хомологацијата) е постапка за утврдување на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на производот со пропишаните карактеристики на квалитетот на производот заради издавање на атест и издавањето на атестот.

Член 55

Задолжително атестирање (хомологација) на производ може да се пропише заради обезбедување постигање на техничка и конструкциона сигурност во производството, изградбата и употребата на производ или при изведувањето на работи, заради извршување на меѓународни договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на други спогодби и аранжмани за атестирање (хомологација), заради безбедност и заштитата на животите и здравјето на луѓето, на општествените средства и имотот на граѓаните, на човековата животна и работна средина, заштита на позначајните економски интереси на општествена заедница и ако тоа го бараат интересите на народната одбрана.

Член 56

Производите за кои е тоа определено со прописот за задолжително атестирање (хомологација) подлежат на задолжително атестирање (хомологација).

Со прописот од став 1 на овој член се определуваат карактеристиките на квалитетот што подлежат на испитување, постапката и начинот на земањето на мостри, методите на испитување, контролата на сообразноста на производот со атестирањето (хомологацијата) тип односно мострата, постапката за задолжително атестирање (хомологација), начинот на поднесување и содржината на извештајот за испитувањето на производот заради издавање на атест, начинот и постапката за издавање на атестот, времето на важењето на атестот, како и специфичните услови за задолжително атестирање (хомологација) на определени производи.

Со прописот од став 1 на овој член се определуваат и посебните услови кои мора да ги исполнува организацијата на здружен труд што Сојузниот завод за стандардизација може да ја овласти за задолжително атестирање (хомологација) на производи, а особено условите во поглед на техничката опременост, стручната квалификација на кадарите и нивната посебна стручна оспособеност и работно искуство на соодветни работи.

Прописите од став 1 на овој член ги донесува директорот на Сојузниот завод за стандардизација.

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува прописи за задолжителното атестирање (хомологација) на производите наменети исклучително за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 57

Атестот е исправа што ја издава Сојузниот завод за стандардизација или од него овластена организација на здружен труд, врз основа на извештај за испитување на производот, со која се потврдува дека производот е испитан на пропишаниот начин и дека ги исполнува пропишаните услови и барања во поглед на карактеристиките на квалитетот.

Сојузниот завод за стандардизација, организацијата на здружен труд овластена за атестирање (хомологација) и подносителот на барањето се должни да чуваат по еден примерок од атестот.

Составен дел на атестот е извештајот за испитувањето односно соопштението за хомологација на производот.

Атестот и неговите составни делови се издаваат на образец што го издава Сојузниот завод за стандардизација.

Член 58

Со атестен знак односно со хомологациона ознака се означува на производот што подлежи на задолжително атестирање (хомологација) дека производот е подложен на задолжително атестирање (хомологација) и дека ги исполнува пропишаните услови и барања.

Производите што подлежат на задолжително атестирање (хомологација) мораат во прометот да бидат снабдени со атестен знак односно со хомологациона ознака, на начинот определен за односниот производ со пропис на директорот на Сојузниот завод за стандардизација.

Изгледот и употребата на атестниот знак односно на хомологационата ознака се уредуваат со пропис на директорот на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 59

Постапката за задолжително атестирање (хомологација) се спроведува по барање на организацијата на здружен труд која произведува односно пушта во промет производи што подлежат на задолжително атестирање (хомологација).

Постапката за задолжително атестирање (хомологација) не се спроведува за производите што се снабдени со атест односно со соопштение за хомологација на странска организација кое се признава како соодветна исправа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија врз основа на меѓународен договор што ја обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Во согласност со меѓународниот договор што ја обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот завод за стандардизација може да врши проверување на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на производите од став 2 на овој член со пропишаните карактеристики на квалитетот.

Член 59a

Трошоците на задолжителното атестирање (хомологација) ги поднесува подносителот на барањето за атестирање (хомологација) на производот што подлежи на задолжително атестирање.

Височината на надоместот за задолжително атестирање (хомологација) ја пропишува Сојузниот завод за цени, на предлог од Сојузниот завод за стандардизација, а по претходно прибавено мислење од општото здружение односно Стопанската комора на Југославија.

Член 60

Овластување за задолжително атестирање (хомологација) на производот што подлежи на задолжително атестирање (хомологација) може да ѝ се даде на организација на здружен труд чија основна дејност е контрола на квалитетот односно испитување и развој на производите, која ги исполнува условите определени со пропис донесен врз основа на член 56 од овој закон.

По исклучок, Сојузниот завод за стандардизација може организацијата на здружен труд што ги исполнува условите од член 56 став 3 на овој закон да ја овласти само за дел од постапката за атестирање (хомологација), ако тоа го бараат специфичностите на заштитата на животите и здравјето на работните луѓе и граѓаните или на општествените средства.

Член 61

Сојузниот завод за стандардизација или од него овластена организација издава атест за производите што подлежат на задолжително атестирање (хомологација) врз основа на прописите донесени заради извршување на меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно спогодбите и аранжманите за атестирање (хомологација).

Член 62

Ако определени производи или определени карактеристики на квалитетот на производот кој подлежи на задолжително атестирање (хомологација) не можат на пропишаниот начин да се испитаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот завод за стандардизација или организацијата што ќе издаде атест врз основа на извештајот за испитувањето и за резултатите од испитувањето на производот што ќе го изврши странска организација која во странство врши соодветна дејност.

Атестот од став 1 на овој член ќе се издаде само ако извештајот за испитувањето и за резултатите од испитувањето на производот го издала странска организација за која Сојузниот завод за стандардизација утврдил дека ќе ги прифати нејзините испитувања.

Член 63

Решението со кое организацијата на здружен труд се овластува за вршење на работите на задолжително атестирање (хомологација) на производи го донесува Сојузниот завод за стандардизација.

Со решението од став 1 на овој член се определуваат производите што подлежат на задолжително атестирање (хомологација), а кои овластената организација на здружен труд може да ги атестира.

Против решението од став 1 на овој член не е дозволена жалба.

Списокот на овластените организации се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, а списокот на овластените организации со податоците за обемот на овластувањето се објавува во гласилото на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 64

Сојузниот завод за стандардизација води регистар на организациите на здружен труд овластени за вршење на работите на задолжително атестирање (хомологација) на производи.

Упатство за водењето на регистарот од став 1 на овој член донесува директорот на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 65

Организацијата на здружен труд овластена за вршење на работите на задолжително атестирање

(хомологација) е должна, во границите на своето овластување, да постапи по секое барање за атестирање на производи што подлежат на задолжително атестирање (хомологација) и овие работи да ги врши за сите подносител на барања под исти услови.

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој член е должна при вршењето на своите овластувања до постапува со зголемено професионално внимание (внимание на добар стручњак).

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој член е должна да ја чува како деловна тајна техничката документација, исправите, податоците и мострите што претставуваат производствена тајна или што се резултат на истражувачка работа или на конструкторска работа на друга организација на здружен труд и на странска организација за кои ќе дознае, односно кои ќе ѝ бидат ставени на располагање при вршењето на работите за кои е овластена.

Член 66

За правилното и уредното атестирање на производи што подлежат на задолжително атестирање (хомологација) е одговорен Сојузниот завод за стандардизација.

Сојузниот завод за стандардизација е одговорен за извршувањето на одредбите од меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а кои се однесуваат на задолжителното атестирање (хомологација) на производи, на вклучувањето во меѓународните системи за атестирање и меѓусебното признавање на атестите, извештаите за испитувањето на производи односно соопштенијата за хомологацијата на производи и другите исправи за квалитетот на производите што ги придружуваат производите во надворешнотрговскиот промет.

Член 67

Сојузниот завод за стандардизација врши надзор над организациите на здружен труд што ги овластат за вршење на работите на задолжително атестирање (хомологација) на производи во поглед на трајното исполнување на пропишаните услови и може во тој поглед да им дава упатства.

Ако во вршењето на надзорот од став 1 на овој член Сојузниот завод за стандардизација утврди дека овластената организација на здружен труд повеќе не ги исполнува пропишаните услови или дека при вршењето на работите за кои е овластена не се придржува кон прописите и дадените упатства, со решение ќе ѝ го одземе на таа организација даденото овластување.

Против решението од став 2 на овој член не е дозволена жалба.

Член 68

Ако испитаните производи не ги исполнуваат пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација односно организацијата на здружен труд овластена за вршење на работите на задолжително атестирање (хомологација) ќе го одбие барањето за издавање на атест.

Член 69

Ако во вршењето на надзорот од член 67 на овој закон Сојузниот завод за стандардизација утврди дека производот за кој е издаден атест не ги исполнува пропишаните услови, ќе донесе решение со кое се поништува тој атест.

Против решението од став 1 на овој член не е дозволена жалба.

Ако во вршењето на надзорот од член 67 на овој закон се утврди дека производот ги исполнува

пропишаните услови, но вистинската состојба не им одговара на податоците наведени во атестот, Сојузниот завод за стандардизација ќе го замени атестот што го издала организацијата на здружен труд овластена за вршење на работите на задолжително атестирање (хомологација) со нов атест.

Трошоците за контролното испитување на производите од ст. 1 и 3 на овој член ги поднесува организацијата на здружен труд што го издала неисправниот атест. Ако со контролно испитување на производот се утврди дека производот ги исполнува пропишаните услови и дека податоците наведени во атестот се точни, трошоците за тоа испитување на производот ги поднесува Сојузниот завод за стандардизација.

Член 69а

Ако со сојузен закон за определени производи е пропишан начинот на контролата на квалитетот во надворешнотрговскиот промет, контролата на квалитетот и издавањето на пропишаните исправи што тие производи ги придружуваат во надворешнотрговскиот промет се вршат под условите и на начинот што се определени со тој закон.

Член 69б

Признавањето на исправите што му одговараат на атестот во смисла на овој закон, на извештајот за испитувањето на производот односно на соопштението за хомологацијата, што ги издале органи и организации во странство, се врши во согласност со меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Сојузниот завод за стандардизација или организацијата на која ѝ дал овластување може да издаде атест за увезен производ односно за производ што го продала од консигнационен склад, врз основа на извештајот за испитувањето на тој производ што го извршила странска организација која врши соодветна дејност во странство, ако утврди дека испитувањето е извршено според југословенските прописи или според странските прописи кои не се во спротивност со југословенските прописи, а производот ги исполнува условите и барањата што не се во спротивност со југословенските прописи, под услов да постои спогодба или договор со таа странска организација.

Член 69в

Споредбени испитувања на производи и услуги од ист вид и намена, заради оценување на карактеристиките на квалитетот и соопштување на резултатите од таквите испитувања на јавноста, или заради јавно наградување на производителите или производите што врз основа на такви испитувања се оценети како најквалитетни, можат да се вршат на иницијатива од организациите на потрошувачи, организациите на здружен труд или нивните асоцијации, под условите и на начинот што со прописите донесени врз основа на овој закон се определени за испитување на соодветните производи.

Споредбените испитувања на земјоделски и прехранбени производи и на индустриски производи наменети за општа употреба се вршат под условите и на начинот што се определени за испитување на тие производи со прописите донесени врз основа на овој закон и со прописите за здравствената исправност на тие производи.

Лабораториски испитувања на производи заради споредбени испитувања врши организацијата на здружен труд што за соодветна дејност е регистрирана во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а испитување со дегустација и со ор-

ганолептички методи — комисија на организаторот на споредбените испитувања од став 1 на овој член.

Член 20

Во член 80 став 3 се брише.

Член 21

Член 82 се брише.

Член 22

Член 84 се менува и гласи:

„Со прописите за југословенските стандарди, за техничките нормативи односно за нормите на квалитетот или со други прописи на директорот на Сојузниот завод за стандардизација се определуваат производите што можат да се пуштаат во промет само ако се запакувани на пропишаниот начин, како и условите и барањата во поглед на оригиналните пакувања на производите и на материјалите за пакување на производи.

Производи во оригинално пакување, во смисла на овој закон, се производите кои пред нивното пуштање во промет се запакувани на начин со кој е осигурено содржината на пакувањето да не може да се измени, да се потроши односно да се употреби без отворање или оштетување на пакувањето, а со цел така запакуваниот производ да му биде понуден на непосредниот потрошувач.

Член 23

Член 90 се брише.

Член 24

Член 91 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во производството или прометот, односно во врска со производството или прометот на производи односно услуги или при проектирање, конструирање, изградба, употреба или одржување на објекти, постројки, уреди или опрема, или при изведување на работи не ги примени прописите за југословенските стандарди за техничките нормативи односно за нормите на квалитетот, сообразно со одредбите од овој закон (член 5);

2) ако при вршењето на својата дејност не обезбеди исполнување на условите и барањата во поглед на карактеристиките на квалитетот на производите, работите, односно услугите определени со прописите донесени врз основа на овој закон, или ако пред да го пушти производот во промет не провери дали производот одговара на условите и барањата што се утврдени со прописите донесени врз основа на овој закон, и тоа под услови и на начин што се определени со тие прописи (член 8 ст. 1, 2 и 3);

3) ако не го примени стандардот на народната одбрана (член 11);

4) ако производот што го пушта во промет не го снабди со исправа пропишана со овој закон или со пропис донесен врз основа на овој закон (член 42 став 1 и член 53);

5) ако без гарантен лист, односно без гарантен лист и техничко упатство пушти во промет производ за кој со пропис донесен врз основа на овој закон е определено дека може да се пушти во промет само ако е снабден со гарантен лист, односно со гарантен лист и техничко упатство (член 43 ст. 1 и 2);

6) ако не обезбеди резервни делови, прибор и други производи неопходни за нормално користење на определен производ или сервис за одржува-

ње и поправки на производот во гарантниот рок односно за времето означено како време на обезбеденото сервисирање на производот (член 43 став 2 и член 51);

7) ако производот за кој се пропис донесен врз основа на овој закон е определено дека може да се пушти во промет само е снабден со техничко упатство го пушти во промет без техничко упатство, или ако таквиот производ го снабди со техничко упатство кое не ги содржи сите елементи и податоци определени со прописот за поблиската содржина на техничкото упатство (член 49);

8) ако неовластено издаде атест (член 57 став 1);

9) ако пушти во промет производ кој подлежи на задолжително атестирање (хомологација), а тој производ не е означен со атестен знак односно со хомологациона ознака (член 58 став 2);

10) ако значи производ со знакот за квалитет ЈУС или го употреби знакот за квалитет ЈУС, а за тоа не е дадено одобрение од Сојузниот завод за стандардизација или со решение на Сојузниот завод за стандардизација е одземено правото на користење на знакот за квалитет ЈУС за тој производ (член 73 став 1 и член 74 став 1).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 50.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 25

Член 92 се менува и гласи:

„Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пропишаните исправи односно техничкото упатство не ги напише на јазиците и писмата на народите на Југославија (член 9);

2) ако пропишаните ознаки и податоци на производот, на декларацијата односно на оригиналното пакување на производите што ги пушта во промет не ги напише на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија (член 9 став 2);

3) ако пушти во промет производ што е произведен според грански стандард или интерен стандард или производителска спецификација, и тој производ не одговара на условите и барањата определени со тој стандард односно со таа спецификација (член 28 став 1 и член 34 став 2);

4) ако во производство на одделни производи или при изведувачето на работи или при увозот на производи отстапи од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот и за тоа отстапување претходно не е прибавено одобрение од Сојузниот завод за стандардизација односно од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи (чл. 36 и 38);

5) ако производот што ќе го пушти во промет не го снабди со податоците определени со овој закон или со пропис донесен врз основа на овој закон (член 42 став 1 и член 51);

6) ако за производ што може да се пушти во промет само ако е снабден со гарантен лист издаде гарантен лист чии елементи и податоци не се во согласност со одредбите од овој закон, или кој не ги содржи сите пропишани елементи (чл. 44, 45 и 46);

7) ако не постапи според барањето за атестирање на производите што подлежат на задолжително атестирање, во согласност со своите овластувања (член 65 став 1);

8) ако пушти во промет производ кој не е на пропишаниот начин деклариран, означен, односно обележен или на кој не се означени неговите определени сообини или карактеристики (член 81 став 1);

9) ако пушти во промет производ кој не е на пропишаниот начин запакуван (член 84 став 1).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 26

Член 93 се менува и гласи:

„Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако на барање од надлежниот орган на инспекцијата, на тој орган не му достави на увид примерок од соодветниот грански стандард или од интерниот стандард или од производителската спецификација (член 28 став 2 и член 34 став 3);

2) ако не донесе производителска спецификација што е должна да ја донесе (член 33 став 3);

3) ако неовластено врши континуирана контрола на сообразности на производите кон посебниот југословенски стандард со кој се утврдени условите на квалитетот заради означување на производите со знакот за квалитет ЈУС (член 72 став 3).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 27

Во Законот за стандардизацијата во член 8 став 5, член 12 ст. 2 и 3 член 14 став 1, член 15 ст. 1, 2, 3, и 4, член 18 ст. 1, 2 и 3, член 19 став 2, член 20 став 4, член 21 став 2, член 22 став 2, член 23, член 30 ст. 1 и 2, член 32 став 1, член 33 став 3, член 36 став 2, член 38 став 2, член 39 ст. 1 и 2, член 73 ст. 1, 2 и 3, член 76, член 77 став 1 и член 81 ст. 1 и 2 зборовите: „Југословенски завод за стандардизација“ се заменуваат со зборовите: „Сојузен завод за стандардизација“, а во член 1 став 1 точка 1, член 29 став 1 и член 35 став 2 зборовите: „човековата природна и работна средина“ се заменуваат со зборовите: „човековата животна и работна средина“.

Во член 6, член 8 став 5 и член 19 став 2 зборовите: „Југославија“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Во член 30 став 4 зборовите: „Сојузниот комитет за труд и вработување се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита“.

Во член 32 став 1 зборовите: „Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита“.

Член 28

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за стандардизацијата.

Член 29

Овој закон влегува во сила на триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

154.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИТЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за финансирање на нестопанските и непроизводствените инвестиции во 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1980 година.

ПР бр. 836
27 февруари 1980 година
Белград

По овластување
од Претседателот на Републиката
потпретседателот
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во 1980 година општествените средства со кои располагаат не можат да ги користат за финансирање на изградба, доградба и купување на административно-управни згради и за набавка на канцелариски мебел и друга опрема за вршење на административно-стручни и други канцелариски работи, како и за изградба, доградба и купување на објекти и опрема за задоволување на потреби на репрезентацијата, разонодата, културата, уметноста, физичката култура и спортот, и тоа:

— основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, договорните организации на здружен труд, основните задружни организации, земјоделските задруги, основните организации на кооперанти и други задружни организации, основните и здружените банки, заедниците за осигурување на имоти и лица, заедниците за ризици и заедниците за реосигурување и други финансиски организации, работните заедници и други облици на здружување на трудот и средствата кои користат општествени средства;

— самоуправните интересни заедници и месните заедници, стопанските комори и други здруженија на организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници;

— народните банки, службите на општественото книговодство, општествено-политичките заедници и нивните органи, општествено-политичките и други општествени организации и другите корисници на општествени средства.

Организациите, заедниците и органите од став 1 на овој член, во смисла на овој закон, се сметаат како корисници на општествени средства.

Корисниците на општествени средства од определени дејности, што во Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76 и 62/77) се распоредени во областа 11 — Финансиски, технички и деловни услуги, освен јавните складови и геолошките истражувања и истражувачко-развојната работа, областа 12 — Образование, наука, култура и информации, областа 13 — Здравствена и социјална заштита и областа 14 — Општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и општествено-политички организации, не можат во 1980 година општествените средства со кои располагаат да ги користат за финансирање на изградба, доградба и купување на згради и други градежни објекти и за изработка, доработка и купување на опрема.

Член 2

По исклучок од одредбите на член 1 од овој закон, корисниците на општествените средства можат да ги користат општествените средства со кои располагаат, и тоа:

1) за финансирање на изградба, доградба и купување на зграда или друг градежен објект, освен административно-управната зграда, како и за прибавување (изработка, доработка и купување) на опрема, ако повеќе од 50% од нивната вкупна претсметковна вредност е обезбедено од средства на заем собран од граѓаните и од самопридонеси и други средства на граѓаните дадени без обврска за враќање;

2) ако за прибавување на опрема се користи непотрошената амортизација пресметана според минималните стапки пропишани со закон;

3) ако изградбата, доградбата и купувањето на градежни објекти односно прибавувањето на опрема се врши заради отстранување на последици од земјотресот или од други елементарни непогоди; ако изградбата, доградбата и купувањето на градежни објекти односно прибавувањето на опрема се врши само за потреби на народната одбрана, на општествена самозаштита, на јавната и државната безбедност и за завршување на започнати згради и опремање на објекти за извршување на кривични санкции; ако изградбата, доградбата и купувањето на градежни објекти односно прибавувањето на опрема се врши за царинење на стоки и за царинска и друга контрола на патничкиот и друг промет со странство; ако изградбата, доградбата и купувањето на градежни објекти односно прибавувањето на опрема се врши за XIV зимски олимписки игри 1984 година во Сараево и за Светското првенство во пинг-понг 1981 година во Нови Сад.

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начинот на утврдување на износот на непотрошената амортизација пресметана според минималните стапки пропишани со закон.

Член 3

Корисниците на општествените средства можат во 1980 година да го продолжат финансирањето на изградбата, доградбата и купувањето на згради и други градежни објекти и опрема од член 1 на овој закон, ако до крајот на февруари 1980 година е завршено повеќе од 65% од нивната вкупна претсметковна вредност е завршено односно наплатено и можат да ја продолжат изградбата и доградбата на згради и на други градежни објекти кај кои до крајот на февруари 1980 година е завршено односно исплатено 80% од предвидениот обем на градежните работи.

Член 4

Вкупна претсметковна вредност на инвестициите, во смисла на овој закон, претставуваат:

1) зградите и другите градежни објекти во вредност на работите и материјалите потребни за нивна изградба, со издатоците за изградба на идејниот и на други проекти и друга инвестиционо-техничка документација врз основа на која се пристапува кон изградба, со издатоците за прибавување и уредување на локацијата во согласност со урбанистичкиот односно со просторниот план и со издатоците за потребните откупи и отштети и другите трошоци неопходни за оспособување на зградата односно објектот за работа. Вредноста на потребните работи и материјали за изградбата на згради и други градежни објекти, како и другите издатоци, се сметаат според износите утврдени во инвестициониот елаборат односно во инвестиционо-техничката документација врз основа на која изградбата, доградбата или купувањето се вршат, приспособени кон пазарните услови на крајот на 1979 година;

2) опремата во вредноста на набавната цена со трошоците на преносот (вклучувајќи го кај увозната опрема и износот на царината и другите давачки) и трошоците на монтажата, како и другите издатоци неопходни за нејзино оспособување за вршење на функцијата за која е наменета. Износот на набавната цена, како и трошоците на преносот и монтажата и другите издатоци неопходни за оспособување на опремата за вршење на функцијата за која е наменета, се сметаат според износите утврдени во инвестициониот елаборат односно во инвестиционо-техничката документација врз основа на која се врши изработка, доработка или купување на опрема, приспособени кон пазарните услови на крајот на 1979 година.

Член 5

Како општествени средства што не можат да се користат за изградба, доградба и купување на административно-управни згради и други објекти и за изработка, доработка и купување на опрема од член 1 на овој закон, во смисла на овој закон се сметаат:

1) сопствените средства на корисниците на општествени средства;

2) средствата што на корисникот на општествени средства му се пренесени врз основа на закон, општествен договор или врз основа на самоуправна спогодба за здружување;

3) средствата што корисникот на општествени средства ги остварил од заем распишан со закон, освен средствата што ги остварил од заем на граѓаните;

4) средствата што корисникот на општествени средства ги остварил врз основа на задолжителното здружување пропишано со закон односно со општествен договор и самоуправна спогодба, склучени врз основа на закон;

5) средствата што на корисникот на општествени средства му ги обезбедила банка или друга организација, во вид на кредит.

Член 6

Одредбите на овој закон не се применуваат на користењето на општествени средства за финансирање на:

1) изградба, доградба, адаптација и купување на училишни згради за потреби на основното образование и за продолжување на започната градба, адаптација и реконструкција на училишни згради за средното насочено образование; изградба, доградба и купување на згради за дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство; изградба, доградба и купување на згради за општествена заштита на децата и младината и на воз-

расните инвалидни и остарени лица и изградба, доградба и купување на згради за здравствена заштита;

2) прибавување на медицински уреди, инструменти, прибор и апарати; опрема за давање општествена и социјална заштита на децата и младината и социјална заштита на возрасните лица; теренски санитарски возила и возила за брза помош; училишен прибор и училишен мебел за работа на основните училишта и училиштата за средно насочено образование; опрема за службата за врски на органите за надворешни работи и за техничко и физичко обезбедување на дипломатските и конзуларните претставништва; опрема за потребите на Радио Југославија и опрема за производство, пренос и емитирање на радио и телевизиска програма за радио и ТВ станиците во републичките и покраинските центри; опрема за автоматско прибирање, обработка, пренос и емитирање на податоци за работа на Сојузната управа за царини, на народните банки, на заводите за статистика и на службата на општественото книговодство — ако таа опрема се набавува заради спроведување на програмата за автоматизација чијашто реализација е започната во 1979 година или во поранешните години;

3) изградба и доградба на споменици на Народноослободителната војна, народната револуција и работничкото движење, ако изградбата односно доградбата е врзана за јубилеи од позначен карактер утврдени со републичките и покраинските програми;

4) изградба, доградба и купување на згради и други објекти и изработка, доработка и купување на опрема во областите на образованието, здравството и социјалната заштита на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, што се финансираат од средствата издвоени за таа намена во Буџетот на федерацијата за 1980 година и што се утврдени во член 9 на Законот за дополнителните средства на републиките и на автономните покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), како и адаптација на зградата на Заводот за статистика на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

5) изградба, доградба и купување на градежни објекти и за изработка, доработка и купување на опрема за вршење на материјално производство во случај кога тие објекти односно предмети на опремата се наоѓаат кај корисник на општествени средства од нестопански и непроизводствени дејности, како и за изработка на проектна и друга документација и прибавување на други материјални права и за прибавување на фонд на книги како основни средства.

6) адаптација и реконструкција на згради неопходни за работа на органи на општествено-политичките заедници што се основани во 1979 година.

Член 7

Со парична казна од 100 000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисник на општествени средства:

1) ако спротивно на одредбата од член 1 став 1 на овој закон општествените средства со кои располага ги користи во 1980 година за финансирање на изградба, доградба или купување на административно-управна зграда и за набавка на канцелариски мебел и друга опрема за вршење на административно-стручни и други канцелариски работи, како и за изградба, доградба и купување на објекти и опрема за задоволување на потреби на репрезентацијата и разонодата, културата, уметноста, физичката култура и спортот, освен ако тие средства ги користи сообразно со одредбите на чл. 2 и 3 од овој закон;

2) ако спротивно на одредбата од член 1 став 3 на овој закон општествените средства со кои располага ги користи во 1980 година за финансирање на

изградба доградба или купување на зграда или друг градежен објект или за изградба, доработка или купување на опрема, освен ако тие средства ги користи сообразно со одредбите на чл. 2 и 3 од овој закон;

3) ако вкупната претсметковна вредност ја утврдува спротивно на одредбите на член 4 од овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на корисникот на општествени средства со парична казна од 10.000 до 30.000 динари.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

155.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ И ДРУГИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за објавување на сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1980 година.

ПР бр. 838
27 февруари 1980 година
Белград

По овластување
од Претседателот на Републиката
потпретседателот
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ И НА ДРУГИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ

Член 1

Во Законот за објавување на сојузните закони и на други сојузни прописи и општи акти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) во член 1 се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат:

„Прописите и другите општи акти на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет, што содржат податоци чие објавување би било во спротивност со интересите на безбедноста и одбраната на земјата и со други општествени интереси утврдени со закон, за кои тоа ќе го определи Собранието на СФРЈ односно Сојузниот извршен совет, се објавуваат во посебно службено гласило на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: посебно службено гласило на СФРЈ).

Во посебно службено гласило на СФРЈ се објавуваат и прописите на функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации и прописите на сојузните комитети, што содржат податоци чие објавување би било во спротивност со интересите на безбедноста и одбраната на земјата и со други општествени интереси утврдени со закон, за кои тоа ќе го определи Собранието на СФРЈ односно Сојузниот извршен совет, се објавуваат во посебно службено гласило на СФРЈ.

тивност со интересите на безбедноста и одбраната на земјата и со други општествени интереси утврдени со закон, за кои тоа ќе го определи функционерот односно сојузниот комитет што тој пропис го донел.“

Член 2

Во член 6 се додава став 2, кој гласи:

„Прописите и другите акти на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија, на Службата на општественото книговодство на Југославија, на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и на Стопанската комора на Југославија, што содржат податоци чие објавување би било во спротивност со интересите на безбедноста и одбраната на земјата и со други општествени интереси утврдени со закон, а со кои, врз основа на овластувања од сојузниот закон, се уредуваат права и обврски на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, се објавуваат во посебното службено гласило на СФРЈ, ако е така определено со тој пропис односно со друг акт.“

Член 3

По член 16 се додава член 16а, кој гласи:

„Прописите со кои поблиску се определуваат условите и начинот на издавањето и користењето на посебното службено гласило на СФРЈ ги донесува Сојузниот извршен совет.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

156.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 237 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 февруари 1980 година и на седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

За заменик-сојузен секретар за информации се именува Тихомир Кондев, досегашен директор на Културно-информативниот центар на СФРЈ во Њу-јорк.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 248
27 февруари 1980 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот
на републиките
и покраините,

Зоран Попич, с. р. Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Ариесен, с. р.

157.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), во врска со член 36 став 4 и член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79 и 5/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ

1. Девизите што ќе ги внесат или примат од странство граѓаните и граѓанските правни лица можат да ги продадат на овластена банка и на овластен менувач или да ги стават на девизна сметка или на девизен штеден влог кај овластена банка или поштенска штедилница.

Девизните сметки и девизните штедни влогови гласат на име.

2. Граѓаните и граѓанските правни лица ги користат девизите од девизната сметка или од девизниот штеден влог во оној вид девизи во кој ги депонираше.

По барање на граѓаните и граѓанските правни лица овластената банка може да изврши замена од една конвертибилна валута во друга за потребите за плаќање во странство и за трошоците за патување во странство.

По барање на граѓаните и граѓанските правни лица девизната сметка или девизниот штеден влог во конвертибилна валута може да се води и во динарска противвредност на таа валута (во конвертибилни динари), со право на купување на која било конвертибилна валута за потребите за плаќање во странство и за туристички патувања во странство и за купување на домашни стоки и трајни потрошни добра во земјата.

3. Девизите ставени на девизна сметка или на девизен штеден влог граѓаните и граѓанските правни лица можат да ги користат:

1) за плаќање во странство што се однесуваат на увоз на стоки и за други плаќања за лични потреби на сопственикот на девизната сметка и за потребите на членовите на неговото семејство (брачен другар, деца родители, браќа и сестри);

2) за купување на хартии од вредност што организациите на здружен труд ги издаваат во смисла на член 89 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

4. Граѓаните и граѓанските правни лица можат, динарите што потекнуваат од продажбата на девизи од нивната девизна сметка или девизен штеден влог, да ги користат и за купување на следните индустриски стоки и трајни потрошни добра од домашно производство, под условите од точ. 5 и 6 на оваа одлука, и тоа:

1) градежен материјал: бетонски челик валана жица и други производи од челик и железо за градежништвото, производи од обоени метали за градежништвото, керамички плочки и керамички плочки за ѕидови и подови, санитарни уреди од керамика и порцелан, тули и керамиди, цемент вар и производи од цемент и гипс за градежништвото, салонитни цевки и плочи, сечена и делкана граѓа, дрвени плочи, градежна столарија, пресувани полиестер-плочи и елементи од полиестер, ѕидни тапети и мебел;

2) патнички автомобили од став 1 точ. 1 и 2 на тарифниот број 6 и други моторни возила од та-

рифниот број 1 и точка 13 на тарифниот број 11 од Тарифата на основниот данок на промет: мотори за бродови и чамци со јачина до 18 KS, моторни пили, ловечко оружје и прибор, земјоделски справи и орудија, стопански инвентар неопходен за вршење на дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани;

3) фрижидери, машини за перење алишта, машини за перење садови, електрични и други шпорети, телевизори, грамофони, магнетофони, радио-апарати, машини за шиене и други машини и апарати за домаќинство;

4) новоизградени и неуселени станови и деловни простории неопходни за вршење на дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани.

5. Градежниот материјал од одредбата под 1 на точка 4 од оваа одлука може да се купува под условите утврдени со оваа одлука само ако фактурата за купувањето на наведените видови градежен материјал гласи за вредност од најмалку 2.000 динари.

Производите наведени во одредбите под 2 и 3 на точка 4 од оваа одлука можат да се купуваат под условите утврдени со оваа одлука, ако поединечната цена им е поголема од 2.000 динари;

6. За продажбата на стоки од точка 4 одредби под 1, 2 и 3 од оваа одлука што подлежат на плаќање на основен данок на промет, не се плаќа основен данок на промет на производи, ако продажбата на тие стоки се врши согласно со одредбите на оваа одлука.

Продавачите на стоки од став 1 на оваа точка се должни за така продадените стоки да водат посебна евиденција.

7. Организациите на здружен труд — производители на стоки и трајни потрошни добра од точка 4 на оваа одлука можат, при условите под кои на граѓаните и граѓанските правни лица им продаваат такви стоки на начин од точ. 5 и 6 на оваа одлука, да одобрат, во согласност со прописите покупи рскови за испорака и други помошности што тие организации можат да ги обезбедат во своето работење.

8. Корисниците на дознаки кои се исплатени по пат на меѓународни поштенски или банкарски уплатници во динари можат, во рок од 30 дена од денот на приемот на динарската противвредност, примените динари да ги предадат на овластената банка или на поштенската штедилница која на девизната сметка или на девизниот штеден влог ќе им го положи износот на кој гласи уплатницата.

9. Упатството за спроведување на одредбите од точ. 4 до 7 на оваа одлука го дава сојузниот секретар за финансии во спогодба од сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

10. Оваа одлука се применува од 1 март 1980 година.

11. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за користење на девизите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или девизен штеден влог („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77 и 19/78).

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 79

21 февруари 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убипариќ, с.р.

158.

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за компензација на производителите на вештачки губриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/77), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСИТЕ, НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1979 ГОДИНА

1. Во Одлуката за износите, начинот, условите и роковите за уплатување на средствата за исплатување на компензација за вештачки губриња во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79) во точка 1 став 1 табелата се менува и гласи:

„Република, односно автономна покраина	Учество во %	Износ динари
1) Босна и Херцеговина	12,713	58,566.000
2) СР Македонија	5,574	25,678.000
3) СР Словенија	16,304	75,109.000
4) СР Србија	24,664	113,621.000
5) СР Хрватска	26,963	124,212.000
6) СР Црна Гора	1,963	9,043.000
7) САП Војводина	11,401	52,522.000
8) САП Косово	0,418	1,926.000“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 80
21 февруари 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

159.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Praline“ број 5 од 24 јануари 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/834
7 февруари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

160.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „International Herald Tribune“, број 30158 од 30 јануари 1980 година, што излегува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија.

Бр. 650-1-32/663
8 февруари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

161.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „BILD“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Bild“ бр. 24/5 од 29 јануари 1980 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/836
13 февруари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

162.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „GENTE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Gente“ број 5 од 1 фе-

вруари 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/513
21 февруари 1980 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,
Д-ѓашко Јуришиќ, с.р.

163.

Врз основа на член 43 став 4 од Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78), во спогодба со Службата на општественото книговодство и Народната банка на Југославија, претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА И ДОСТАВУВАЊЕТО НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА, ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА, ДОГОВОР ЗА ПРИБАВУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЈА И ДОГОВОР ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТОА ПРАВО ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНКИ ЛИЦА

Член 1

Годишен извештај за извршувањето на договор за долгорочна производствена кооперација, договор за деловно-техничка соработка, договор за прибавување материјално право на технологија и договор за отстапување на тоа право помеѓу организациите на здружен труд и странски лица поднесуваат:

- 1) производствена основна организација на здружен труд која извршува договор за долгорочна производствена кооперација;
- 2) производствена и друга основна организација на здружен труд која извршува договор за деловно-техничка соработка;
- 3) производствена основна организација на здружен труд или основна организација на здружен труд која се занимава со научноистражувачка дејност, која извршува договор за прибавување, односно отстапување на материјално право на технологија.

Член 2

Годишниот извештај за извршувањето на договор за долгорочна производствена кооперација ги содржи следните податоци:

- 1) фирма, односно назив и седиште на содоговарачот;
- 2) предмет на договорот, рок на траење на договорот, место и датум на склучувањето на договорот;
- 3) број и датум на решението за одобрување на договорот и за запишувањето во посебниот регистар на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;
- 4) планираните количини и вредноста на деловите и производите што организацијата на здружен труд е должна да му ги испорача на стран-

скиот содоговарач во годината за која се дава извештајот, и количините и вредноста на деловите и производите што организацијата на здружен труд му ги испорачала (по царинската декларација) на странскиот содоговарач во годината за која се дава извештајот;

5) планираните количини и вредноста на деловите и производите што странскиот содоговарач е должен да ѝ ги испорача на организацијата, на здружен труд во годината за која се дава извештајот, и количините и вредноста на деловите и производите што странскиот содоговарач ѝ ги испорачал на домашната организација на здружен труд (по царинските декларации) во годината за која се дава извештајот.

Ако договорот за долгорочна производствена кооперација содржи и прибавување на материјално право на технологија, организацијата на здружен труд е должна да ги достави и следните податоци:

1) начинот на плаќање на странскиот содоговарач за користењето на материјалното право на технологија за производство на договорените делови и производи;

2) динарската вредност за плаќањето извршена со испораките на деловите и производите;

3) динарската вредност и плаќањето со готовински средства односно од други извори.

Ако договорот за долгорочна производствена кооперација содржи и вложување на средства на странски лица, организацијата на здружен труд е должна да достави и копија од пополнетиот образец „УССЛ“, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/78 и 10/79.

Покрај податоците од ст. 1 до 3 на овој член, годишниот извештај треба да содржи: оцена на извршувањето на договорот во изминатиот период, како и други податоци и изјавувања од значење за извршувањето на договорот, оцена на техничката опременост, на применливоста, односно на евентуалната измена на технологијата, проблемите околу извозот, оцена на влијанието на договорената соработка врз развојот на домашната организација на здружен труд и сл.

Член 3

Годишниот извештај за извршување на договорот за деловно-техничка соработка, покрај податоците од член 2 став 1 точка 1 до 3 на овој правилник ги содржи следните податоци:

- 1) динарската вредност на плаќањето на организацијата на здружен труд за извршените услуги на странското лице по склучениот договор за деловно-техничка соработка.
- 2) плаќањето на придонесот на организацијата на здружен труд на странската фирма на име научноистражувачка работа по склучениот договор за деловно-техничка соработка;
- 3) други наплати или исплати по договорот;
- 4) вредноста на остварениот извоз од договореното производство;
- 5) други податоци значајни за извршувањето на договорот за деловно-техничка соработка.

Член 4

Годишниот извештај за извршувањето на договорот за прибавување на материјално право на технологија, покрај податоците од член 2 став 1 точка 1 до 3 на овој правилник, ги содржи и следните податоци:

- 1) вредност на оствареното производство по технологијата за која се плаќа надоместот;
- 2) вкупен износ на надоместот што му е платен на давачот на технологијата по склучениот договор, и тоа:

а) еднократни надомести (годишен паушал) искажани во динари;

б) надомести за преземената технологија според остварениот промет искажани во динари;

в) надомести за преземената технологија според оствареното производство искажани во динари.

3) податоци за тоа дали организацијата на здружен труд отпочнала со производството, односно со вршењето на услуги по прибавената технологија во договорениот рок;

4) вредност на извозот и увозот во динари по основ на овој договор;

5) други податоци и известувања од значење за извршувањето на договорот, како: оцена на техничката опременост, на применливоста, односно на евентуална измена на технологијата, проблемите околу извозот, оцена на влијанието на договорената соработка врз развојот на домашната организација на здружен труд и др.

Член 5

Годишниот извештај за извршувањето на договорот за отстапување на материјално право на технологија покрај податоците од член 2 став 1 точ. 1 до 3 на овој правилник, ги содржи и следните податоци:

1) вкупен износ на надоместот што е договорен и наплатен од примачот на технологијата по склучениот договор, и тоа:

а) еднократни надомести (годишен паушал),

б) надомести според остварениот промет,

в) надомести според оствареното производство;

2) други податоци од кои може да се оцени значењето на трансферот на домашната технологија во странство, како и проблемите во врска со реализацијата на договорот.

Член 6

Ако со договор за вложување на средства на странски лица во организациите на здружен труд или со договор за долгорочна производствена кооперација се регулира и деловно-техничката соработка и прибавувањето и отстапувањето на материјално право на технологија, организацијата на здружен труд е должна, покрај извештајот со податоците од член 2 на овој правилник и член 1 од Правилникот за содржината и доставувањето на годишен извештај за извршувањето на договор за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/80), да достави посебни извештаи за извршувањето на договорот во смисла на чл. 2 до 5 од овој правилник.

Член 7

Податоците се даваат за извештајниот и претходниот период со индекс (извештајниот период во однос на претходниот период).

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 527/2

7 февруари 1980 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
енергетика и индустрија,
инж. Стојан Маткалиев, с.р.

164.

Врз основа на член 51 став 3 од Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), во спогодба со Службата на општественото книговодство, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СОДРЖИНАТА И ЗА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДОГОВОР ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Годишниот извештај за извршувањето на договор за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд кој го поднесува за секоја година домашна организација на здружен труд, чијшто договор за вложување средства на странски лица (во натамошниот текст: договор за вложување) е одобрен и запишан во регистарот, мора да ги содржи следните податоци, и тоа:

1) фирма, односно назив и седиште на содоговарачот;

2) предмет на договорот, рок на траење на договорот, место и датум на склучувањето на договорот;

3) број и датум на решението за одобрување и запишување на договорот за вложување во посебниот регистар што го води Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

4) износ на договорените вкупни вложувања во динари, како домашен влог и како влог на странското лице;

5) податоци за извршувањето на договорената соработка со состојбата на 31 декември, а според образецот „УССЛ“ објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/78 и 10/79, кој се доставува до Службата за општествено книговодство, односно копија од пополнетиот образец „УССЛ“;

6) преглед на вредноста на остварениот извоз на производи и на девизниот прилив од заедничкото работење во валути и во динари по важечкиот курс на 31 декември;

7) други средства потребни за финансирање на заедничкото работење според утврдената конструкција на финансирањето по склучениот договор со состојбата на 31 декември, и тоа:

а) износ на кредитот кој се отплатува од доходот пред распределбата на добивката (вкупна вредност и вредност на отплатата во извештајниот период),

б) износ на кредитот кој се отплатува од остатокот на доходот (чист доход) за распределба кој припаѓа на домашната основна организација на здружен труд од заедничкото работење (вкупната вредност и вредноста на отплатата во извештајниот период),

в) износ на кредитот кој се отплатува од други извори;

8) вредност на остварениот извоз и увоз во динари по основ на долгорочна производствена кооперација која е во врска со договорот за заеднички вложувања, според состојбата на 31 декември, на konto-корентната сметка;

9) вредност на плаќањата на странскиот вложувач за користење на материјалното право на технологија за заедничкото работење кои не се влог на странското лице, а се создале во врска со договорот за вложување, со состојбата на 31 декември, и тоа:

а) вкупен износ на еднократниот надомест искажан во динари, односно годишен паушал,

б) вкупен износ на надоместот за преземената технологија според остварениот промет искажан во динари.

в) вкупен износ на надоместот за преземената технологија според оствареното производство, искажан во динари.

Член 2

Годишниот извештај, покрај податоците од член 1 на овој правилник, треба да содржи и други податоци и известувања од значење за извршувањето на договорот за вложување, како: оцена на техничката опременост, на применливоста на технологијата, односно на евентуалната измена на технологијата, процентуално учество на увозот во заедничкото производство, проблемите на извозот, оцена на влианието на заедничкиот потфат врз развојот на домашната организација на здружен труд и др.

Член 3

Годишен извештај од член 1 на овој правилник се должни да достават и домашните организации на здружен труд чијшто договор за вложување на средства е одобрен и запишан во регистарот што го води Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, а изградбата на договорените капацитети е во тек. Извештајот од став 1 на овој член содржи, покрај податоците од член 1 точ. 1 до 4 на овој правилник и податоци кои се однесуваат на:

- 1) предметот и обемот на планираното производство;
- 2) вкупниот износ на планираните средства за финансирање на изградбата на заедничкиот проект и нивните извори (влогови, кредити и др.);
- 3) текот на изградбата (динамиката) на заедничкиот проект, евентуалните тешкотии кои се јавуваат при тоа;
- 4) други податоци значајни за изградбата на заедничкиот проект и за извршување на договорот за вложување на средства.

Член 4

Податоците се даваат за извештајниот и за претходниот период со индекс (извештајниот период во однос на претходниот период).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 527/1

7 февруари 1980 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
енергетика и индустрија,
инг. Стојан Маткалиев, с. р.

165.

Врз основа на член 220 став 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи и со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ И ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ШТО ЈАВНИТЕ ПАТИШТА НАДВОР ОД НАСЕЛБИ И НИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОД ГЛЕДИШТЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките нормативи и основните услови што јавните патишта надвор од населби и нивните елементи (во натамошниот текст: јавните патишта) мораат да ги исполнуваат од гледиштето на безбедноста на сообраќајот.

Техничките нормативи и основните услови од став 1 на овој член што јавните патишта мораат да ги исполнуваат се утврдени со Техничките нормативи и основните услови што јавните патишта и нивните елементи надвор од населби мораат да ги исполнуваат од гледиштето на безбедноста на сообраќајот, што се печатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 2

Техничките нормативи и основните услови предвидени со овој правилник се применуваат при изработката на инвестиционо-техничката документација за изградба и реконструкција на автопатишта и други јавни патишта.

Член 3

Инвестиционо-техничката документација и проектната документација за јавни патишта се засноваат врз резултатите од детални сообраќајни, економски, геолошки, геомеханички, педолошки, еколошки, климатски и хидролошки студии и испитувања, односно врз расположивите податоци.

Член 4

По исклучок, за јавните патишта можат да се применат вредности што отстапуваат од екстремните вредности предвидени со овој правилник само при посебно документирано образложение.

Член 5

Техничката документација за јавните патишта чија изградба и реконструкција е во тек, мора, ако е тоа можно, да се усогласи со одредбите од овој правилник.

Техничката документација за изградба на јавни патишта чија изработка е започната пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, може да се доврши според прописите што важеа до тој ден, ако поради преработка на таа документација, заради нејзино усогласување со овој правилник, изградбата на јавниот пат би морала да се одложи за подолго време.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките прописи за елементите и основните услови што се применуваат при проектирање на јавни патишта и објекти на нив („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/69).

Член 7

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

IV-02 Бр. 417/1

23. јануари 1980 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ И ОСНОВНИ УСЛОВИ ШТО ЈАВНИТЕ ПАТИШТА НАДВОР ОД НАСЕЛБИ И НИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОД ГЛЕДИШТЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ

- I. ПОДЕЛБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, СООБРАЌАЈ И ВИДОВИ НА ТЕРЕН
- 1.1. Поделба на јавните патишта
- 1.1.1. Според Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата (во натамошниот текст: Законот), мрежата на јавните патишта, зависно од нивното општествено и стопанско значење, ја сочинуваат:
 - 1) магистралните патишта;
 - 2) регионалните патишта;
 - 3) локалните патишта.

- 1.1.2.** Според видот на сообраќајот за кој се наменети, јавните патишта се делат на:
1) патишта за сообраќај на моторни возила;
2) патишта за мешовит сообраќај.
Патиштата за сообраќај на моторни возила се наменети за возила што во смисла на точка 21 од член 7 на Законот се сметаат како моторни возила.
Патиштата за мешовит сообраќај се наменети за движење на сите видови друшски возила и други учесници во сообраќајот (за моторни и запрежни возила, велосипедисти и пешаци и сл.).
Елементите на патиштата за мешовит сообраќај се определуваат според потребите на сообраќајот на моторни возила.
- 1.1.3.** Патиштата за сообраќај на моторни возила се делат на:
1) автопатишта;
2) патишта резервирани за сообраќај на моторни возила.
Автопатот и патиштата резервирани за сообраќај на моторни возила се определени со член 7 тч. 3 и 4 од Законот. Бројот на сообраќајните ленти на тие патишта зависи од потребниот пресметан капацитет на патот.
- 1.1.4.** Според големината на моторниот сообраќај, изразен со просечниот годишен дневен сообраќај (PGDS), т.е. со бројот на моторните возила што на крајот од планскиот период се очекуваат на патот во текот на 24 часа, јавните патишта се делат на 5 разреди, и тоа:

Табела 1 — Големини на моторниот сообраќај

Ознака на јавниот пат според сообраќајната поделба	Големини на сообраќајот ПГДС (број на моторни возила за 24 h)
Автопатишта и патишта од 1. разред	многу голем над 12.000
Патишта од 2. разред	голем над 7.000 до 12.000
Патишта од 3. разред	среден над 3.000 до 7.000
Патишта од 4. разред	мал над 1.000 до 3.000
Патишта од 5. разред	многу мал до 1.000

- 1.2.** Сообраќај
При изработката на проекти за нови јавни патишта и за подобрување на постојните јавни патишта, големината и структурата на сообраќајот за определен плански период се утврдуваат со сообраќајни студии.
При проектирањето на реконструкција или модернизација на јавен пат за плански период до 10 години, односно при проектирањето на јавни патишта од 4. и 5. разред, утврдувањето на големината на моторниот сообраќај може да се изведе со упростени методи, односно со приближни пресметки што се вршат врз основа на расположивата статистичка документација без посебни истражувања.
- 1.2.1.** Времето за кое се проектираат нови или се подобруваат постојните јавни патишта претставува плански период, кој изнесува:
1) 20 години — за нови градења
2) 5 до 20 години — за подобрување на постојните патишта.
- 1.3.** Видови на терени
Терените на кои се проектираат јавни патишта се делат на:

- I — рамничарски
II — ритчести
III — бреговити, и
IV — планински
Видот на теренот се определува со проектната задача.

2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

- 2.1.** Сметковна брзина V_s .
Сметковна брзина е брзина врз основа на која се пресметуваат елементите на трасата и на напречниот профил.
Елементите мораат да бидат пресметани врз основа на сметковната брзина така што во потполност да биде осигурена безбедноста на возилата.
За сметковна брзина се усвојува една од двете големина:
— претходната брзина V_p или
— очекуваната брзина на возење V_o .
Сметковната брзина не може да биде помала од:
— 60 km/h за магистралните патишта
— 80 km/h за автопатиштата
- 2.1.1.** Претходна брзина V_p
2.1.1.1. Претходна брзина е појдовна брзина за определување на елементите на патот. Големините на претходните брзини се дадени во табела 2.

Табела 2 — Големини на претходните брзини

	Претходна брзина V_p km/h			
	I	II	III	IV
	рамничарски терен	ритчест терен	бреговит терен	планински терен
Автопатишта	120	120—100	100—80	80
Патишта од 1. разред	120*	100	80	70 (60)**
Патишта од 2. разред	100	80	70	60 (50)
Патишта од 3. разред	80	70	60	50 (40)
Патишта од 4. разред	70	60	50	40 (30)
Патишта од 5. разред	60	50	40	40 (30)

*) За патишта од 1. разред со две сообраќајни ленти најголема сметковна брзина е 100 km/h.

**) Вредностите во заградата се применливи исклучително во согласност со член 4 од овој правилник.

- 2.1.1.2.** За патиштата од 3. 4. и 5. разред претходната брзина V_p претставува сметковна брзина V_s .
- 2.1.1.3.** За автопатиштата и за патиштата од 1. и 2. разред претходната брзина V_p претставува брзина врз основа на која се определуваат елементите на ситуациониот план на трасата што ќе бидат употребени за обликување на оската во првата фаза на изработката на идејниот проект.
- 2.2.** Очекувана брзина на возење V_o .
- 2.2.1.** За автопатиштата и за патиштата од 1. и 2. разред очекуваната брзина на возење V_o претставува сметковна брзина.
- 2.2.2.** Очекуваната брзина на возење се утврдува врз основа на кривинските карактеристики и широчината на коловозот. Кривинската

карактеристика се пресметува во првата фаза на изработката на идејниот проект за оската обликувана со примена на минималниот полупречник определен со претходната брзина V_p и усогласена според графиконот 4.

- 2.2.3. Кривинската карактеристика (во градуси/km односно степени/km) се определува според образецот

$$K = \frac{\sum \alpha}{L} \quad (1)$$

каде што се:

K — кривинска карактеристика (град/km односно степени/km)


α — скршувачки агол на кривината (со градуси или степени)

$\sum \alpha$ — збир на скршувачките агли на сите кривини на секторот на кој се предвидува константна брзина (во градуси или степени)

L — должина на секторот (km).

- 2.2.4. Очекуваната брзина на возење V_o за патишта со две сообраќајни ленти е определена со графиконот 1.

ГРАФИКОН 1-ЗАВИСНОСТ НА ОЧЕКУВАНАТА ВОЗНА БРЗИНА (V_o) ОД КРИВИНСКАТА КАРАКТЕРИСТИКА



ξ - ШИРОЧИНА НА КОЛОВОЗОТ ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И РАБНИТЕ ЛЕНТИ

- За јавните патишта со 4 и повеќе сообраќајни ленти, очекуваната брзина на возењето претставува за 10 до 15 km/h зголемена вредност определена во графиконот 1 со линијата $\xi = 8,5$ m; — Доколку коловозот опфаќа и додатни ленти (точка 7.1.1.4) зголемувањето на брзината изнесува 20 до 25 km/h.
- 2.2.5. Ако разликата на очекуваните брзини V_0 за два соседни сектори не е поголема од 10 km/h, ќе се усвои за обата сектори иста очекувана брзина V_0 , со тоа што во поголема мера да одговара на кривинските карактеристики на обата отсеци.
- 2.3. Ако е $V_p < V_0 < (V_p + 20 \text{ km/h})$, за сметковна брзина се усвојува V_0 заокружена на 10 km/h, согласно со точка 2.2.5.
- Ако е $V_0 > (V_p + 20 \text{ km/h})$, за сметковна брзина треба да се усвои брзината во границите V_{pu} и $(V_p + 20 \text{ km/h})$, доколку со тоа се остваруваат поголеми заштеди во градењето. Ако не се остваруваат тие заштеди, сметковната брзина е еднаква на утврдената брзина V_0 .
- 2.4. Сметковната брзина усвоена во идејниот проект е меродавна за определување на сите елементи на трасата и на напречниот профил веќе во идејниот проект, како и за изработка на главниот проект.
- 2.5. Сметковната брзина мора да биде обезбедена на што подолги делници на патот, со тоа што тие делници не смеат да бидат помали од:

- 1) 10 km — на автопатиштата и на патиштата од 1. разред
- 2) 5 km — на патиштата од 2, 3, 4 и 5. разред

На патиштата од 3, 4 и 5. разред сметковната брзина, по исклучок, може да се менува на делниците со должина од 2 km ако трошоците на градењето при наведените должини на делниците би биле неоправдано високи во однос на користа.

3. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЈАВЕН ПАТ

- 3.1. Големината на минималниот полупречник на кружниот лак R_{min} за определена сметковна брзина V , зависи од дозволените големини на коефициентите на радијалниот отпор кон лизгање f , и напречниот наклон на коловозот g_{max} .

Коефициентот на радијалниот отпор кон лизгање е единична сила на отпорот кон лизгање која учествува во совладувањето на центрифугалната сила.

Напречен наклон на коловозот е односот на височинската разлика помеѓу двата раба на коловозот и неговата широчина и се изведува со цел за одводнување или за совладување на дел од центрифугалната сила.

- 3.1.1. Дозволените вредности на коефициентот на радијалниот отпор кон лизгање f , зависат од сметковната брзина и се дадени во табела 3

Табела 3 — Дозволените вредности на коефициентот на радијалниот отпор кон лизгање и соодветни вредности на коефициентот на пропорционалноста K_p

V_p (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
f	0,245	0,218	0,193	0,171	0,151	0,133	0,118	0,105	0,094	0,086
K_p	0,222	0,243	0,266	0,290	0,317	0,345	0,372	0,400	0,427	0,449

- 3.1.2. Најголемата дозволена големина на напречниот наклон на коловозот во кривина g_{max} , што се применува во кривина со минимален полупречник R_{min} , изнесува

$$g_{max} = 7\%$$

- 3.1.3. Во кривини со полупречник $R > R_{min}$ се началуваат најголемите дозволени големини f и g_{max} и тоа така што во кривина со полупречник R параметрите f_R и q_R да бидат пропорционални со центрифугалната сила C_R во иста мера, како што се во кривина со полупречник R_{min} пропорционални f и g_{max} со C_{max} , т. е.

$$f_R = (1 - K_R) C_R \quad (2)$$

$$q_R = K_p \cdot C_R \quad (2-1)$$

каде што е K_p — коефициент на пропорционалноста

Големините на коефициентот на пропорционалноста K_p се дадени во табела 3.

Големините g_R за разни сметковни брзини се дадени во функцијата на полупречникот R во графиконот 2.

- 3.1.4. Напречен наклон на коловозот (q_R) во кривини $R > R_{min}$.

- 3.1.4.1. Напречниот наклон на коловозот во кривина е секогаш едностран (едноводен) и е насочен кон центарот на кривината.


Двоводен наклон на коловозот односно наклон кон надворешната страна на кривината може да се примени во исклучителни образложени случаи, кога е невозможно искривување поради надолжниот наклон во согласност со точка 6.2.2. и во подрачјето на приклучоците, и тоа во кривини со полупречник еднаков или поголем од вредностите во табела 4.

Табела 4 — Полупречници на кривините во кои е допустено извршување на контра-наклон

V , km/h	≤ 80	100	120
R , m	2000	3000	4000

- 3.1.4.2. Најмалиот напречен наклон на коловозот во кривина g_{min} е еднаков со наклонот на коловозот во правец и се изведува во кривини со полупречник еднаков или поголем од

$$R_s = 2,8 R_{min}$$



- 3.1.4.3. Напречен наклон на коловозот во правец
Коловозот во правец е во напречен наклон заради одводнување. За сите разреди на патишта и за сите видови современи постилки напречниот наклон на коловозот во правец изнесува

$$q_{\min} = 2,5\%$$

На патиштата со макадамска постилка се применува напречен нагиб со големина

$$q_{\min} = 4\%$$

- 3.1.4.4. Насока на наклонот на коловозот и на наклонот на други површини

1. Коловоз со две сообраќајни ленти за двонасочен сообраќај и со современа постилка се изведува во едностран наклон.

2. Еднонасочните коловози со две и повеќе сообраќајни ленти се наклонети, кога патот е во правец, кон работ на планинот.

3. Коловоз со макадамска постилка нормално се изведува како двостран.

4. Наклонот на додатните ленти и на лентата за забрзување и забавување на возилата се изведува како и кај коловозот.

5. Лентите за запирање се со иста насока на наклонот како и коловозот. Лентата за запирање кон повисокиот раб на коловозот е во напречен наклон со големина $q_{\min}$. Лентата за запирање кон понискиот раб на коловозот е со наклон со иста големина како и коловозот.

6. Обете банкини се изведуваат со наклон на надворешната страна. Повисоката банкина е со големина на наклонот од 4%. Пониската банкина се изведува со наклон каков што има и коловозот, но не помал од:

- 1) за стабилизирана банкина — 4%;
- 2) за нестабилизирана банкина — 7%.

- 3.2. Прегледност при кочење
Прегледноста на патот претставува можност за согледување на пречка која бара кочење. Хоризонталната прегледност е обусловена од пречки што се наоѓаат кон слободниот профил на патот.

Вертикалната прегледност е обусловена од вертикалната закривеност на патот

Прегледноста при кочење во хоризонтална и вертикална смисла е еднаква со должи-

ната на патот за запирање. Должината на патот за запирање е определена, во општ случај, со равенката:

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_3; \quad \text{каде што се} \quad (3)$$

$$Z_1 = \frac{V_r t}{3,6} \quad (3-1)$$

$$Z_2 = \frac{V_r^2}{3,6^2 \cdot 2g (f_r + u \pm 0,01 s)} = \frac{V_r^2}{25,92a} = \frac{V_r^2}{254 (f_r + u \pm 0,01 s)} \quad (3-2)$$

$$Z_3 = 1,36 \frac{V_r (f_r + u \pm 0,01 s)}{Xu} \quad (3-3)$$

во овие равенки се:

V_r = сметковна брзина (km/h)

$g = 9,81 \text{ m/sec}^2$

t = психотехничко (преодно) време (sec)

f_r = коефициент на тангенцијалниот отпор кон лизгање

u = отпор на воздухот (M_p/M_a)

s = надолжен наклон (%)

x_u = подолжен удар (m/sec^2)

a = забавување (m/sec^2)

Првиот член во равенката претставува преоден пат, вториот — пат на кочење, а третиот додатна должина која овозможува постепен пораст на силата на кочењето, при дозволена големина на подолжниот удар x_u . Како коефициент на тангенцијалниот отпор кон лизгање се подразбира единичната сила на кочење што може да се реализира на депир на тркалото и коловозот.

- 3.2.1. Големините на одделни фактори во равенката Z зависат од тоа за кои цели се користат должината на прегледноста, односно какви услови за кочење се пропишуваат во определени услови на возење.

- 3.2.2. Коефициентот на тангенцијалниот отпор кон лизгање f_r и збирот на овој коефициент и на отпорот на воздухот ($f_r + u$) се дадени во табела 5:

Табела 5. Големини f_r и $(f_r + u)$ за разни сметковни брзини

V_r (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
f_r —	0,353	0,314	0,279	0,247	0,218	0,192	0,170	0,151	0,136	0,126
$(f_r + u)$	0,472	0,440	0,410	0,382	0,353	0,337	0,318	0,300	0,286	0,277

- 3.2.3. Прегледност при кочењето врз основа на која се утврдува широчината на појасот на прегледноста на внатрешната страна на кривината на низок насип

Големини на одделни фактори за пресметување на должината на прегледноста:

$t = 2,5 \text{ sec}$

f_r = според табела 5

$u = 0$

$s = 0$

$x_u = 1,5 \text{ m/sec}^2$

Должината на прегледноста P_1 за овие услови е дадена во табела 6.

Табела 6 — Должина на прегледноста P_1 на низок насип

V_r (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
P_1^* (m)	40	60	80	110	150	200	260	340	440	550

* Заокружени вредности

- 3.2.4. Прегледноста при кочењето е меродавна за пресметување на бERMата на прегледноста во засек и/определување на полупречникот на вертикалните кривини (P_2)

Големини на одделни фактори за пресметување на бERMата на прегледноста во засек и определување на полупречниците на вертикалните кривини:

$$t = 1,5 \text{ sec}$$

$$(f_1 + u) = \text{според табела 5}$$

$$Z_1 = 0$$

Должините на прегледноста P_2 за одделни сметковни брзини и за $s = 0\%$ се дадени во табела 7.

Табела 7 — Должини на прегледноста P_2

$V, (\text{km/h})$	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
$P_2 (\text{m})$	20	30	45	60	85	110	140	175	215	260

Должините на прегледноста P_2 на надолжните наклони се определуваат според графикон 3.

- 3.2.5. Минимална прегледност при кочењето P_3 што мора да биде обезбедена во хоризонталните кривини кога е несекономично да се оствари должина P_2 . Големини на одделни фактори за пресметување на минималната прегледност при кочењето:

$$t = 1,5 \text{ sec}$$

$$a = 5 \text{ m/sec}^2 \text{ за брзини до } 80 \text{ km/h}$$

$$a = 4 \text{ m/sec}^2 \text{ за брзини поголеми од } 80 \text{ km/h}$$

$$Z_1 = 0$$

Должините на прегледноста P_3 се дадени во табела 8.

Табела 8 — Минимални должини на прегледноста P_3

$V, (\text{km/h})$	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
$P_3^* (\text{m})$	20	30	40	50	65	85	115	140	165	190

*) Закружени вредности

Доколку не е обезбедена должина на прегледноста P_3 , мора да се воведат ограничувања на брзината на онаа големина која резултира од расположивата прегледност.

4. ЕЛЕМЕНТИ НА ОСКАТА НА ЈАВНИОТ ПАТ

- 4.1. Елементи на оската на јавниот пат се:

- 1) правците;
- 2) кружните лакови;
- 3) преодниците.

Кружните лакови и преодниците формираат хоризонтални кривини со кои се заоблуваат преломите во ситуациониот план

Кружниот лак е дел од кривината со константна закривеност

Преодниците се делови на кривините на кои закривеноста расте од нула до закривеноста на кружниот лак.

Правците се делови од патот изведени во права линија во ситуациониот план.

- 4.1.1. При обликување на оската на јавниот пат мора да се оствари усогласување на одделни елементи на хоризонталниот тек на трасата со правилен избор на големините на тие елементи и правилен однос на нивните големини. При тоа е мошне важно усогласувањето на полупречниците на соседните кривини.

Трасата е усогласена, ако полупречниците на соседните кривини во следните подрачја се дадени на графиконот 4:

- 1) — во „мошне добро подрачје“ — на автопатиштата и патиштата од 1. разред
- 2) — во „добро подрачје“ на патиштата од 2. и 3. разред
- 3) — во „применливо подрачје“ на другите патишта

За патиштата од 2 и 3. разред се дозволува отстапување од овие критериуми доколку со кризинската карактеристика се установи можност и на друго решение.

На патиштата од 4. и 5. разред полупречниците на соседните кривини можат да се наоѓаат и надвор од применливото подрачје, ако со тоа осетно се намалуваат трошоците на градењето, што мора во проектот да се утврди со соодветна анализа.

- 4.2. Правците се применуваат само во посебни топографски услови, заради приспособување на постојните комуникации, на градбите и сл.

Применетите правци не смеат да предизвикаат монотонија на возењето ни изненадувања што можат да бидат причина за сообраќајни незгоди.

4.3. Кружни лакови

- 4.3.1. Минималниот полупречник на хоризонталниот кружен лак за определена сметковна брзина V , е зависен од дозволените големини на коефициентот на радијалниот отпор на лизгањето f , и на напречниот наклон на коловозот во кривината $q_{\max}$ утврдени во оддел 3 на точ. 3.1.1. и 3.1.2. Минималниот полупречник е определен со образецот

$$R_{\min} = \frac{V^2}{127 (f + q_{\max})} = K_p \frac{V^2}{127 q_{\max}} \quad (4)$$

- 4.3.2. За одделни сметковни брзини, $R_{\min}$ ги има следните вредности:


Табела 9 — Големини $R_{\min}$ за определени сметковни брзини

$V, (\text{km/h})$	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
$R_{\min}^* (\text{m})$	25	45	75	120	180	250	350	450	600	750


*) Закружени вредности

- 4.3.3. Полупречникот $R_{\min}$ се применува само ако тоа го бара тешкиот терен. Во сите други случаи мора да се применува полупречникот R поголем од $R_{\min}$. Во кривината на полупречникот R се ангажира коефициентот f , и мора да се примени напречниот наклон q_R како што е тоа утврдено во точка 3.1.3.

ГРАФИКОН 3-ДОЛЖИНИ НА ПРЕГЛЕДНОСТА НА P_2 МЕРОДАВНИ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА БЕРМАТА НА ПРЕГЛЕДНОСТА И ПОЛУПРЕЧ-
НИКОТ НА ВЕРТИКАЛНОТО ЗАОБЛУВАЊЕ



ГРАФИКОН 4 - ДОЗВОЛЕНИ ГОЛЕМИНИ НА ПОЛУПРЕЧНИКОТ НА СОСЕДНИТЕ КРИВИНИ



Ако кривината се јавува зад правецот, односот помеѓу должината на правецот и големината на полупречникот на кривината мора да биде усогласен со условите на безбедниот премин на возилата од правецот во кривината.

Преодници

На сите патишта за сообраќај на моторни возила и за мешовит сообраќај задолжителна примена на преодница во форма на клотоида.

Основната равенка на клотоидата е

$$A^2 = R \cdot L \quad (5)$$

каде што е:

A = параметар на клотоидата;

R = полупречник на кружниот лак,

L = должина на клотоидата.

4.4.1.

Должината на преодницата е определена со вознотехнички, визуелни и естетски барања.

4.4.1.1.

Со оглед на вознотехничките барања должината на преодницата е определена со бочен удар x (m/sec²) чии големина, за кривината на полупречникот R_{min} , не смеат да бидат поголеми од вредностите дадени во табела 10.

Под бочен удар се подразбира прирастот на радијалното забрзување во единица на време.

Вака утврдените должини претставуваат минимални должини на преодницата (L_{min}) за сите кривини со подрачјето на полупречникот од R_{min} , $R_2 \approx 3 R_{min}$.

Големините L_{min} , R_{min} и R_2 се дадени во табела 10.

Табела 10 — Дозволените големина на бочните удари, големина на преодниците и на вредностите R_{min} и R_{12}

V_i (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
x (m/sec ²)	0.785	0.774	0.651	0.549	0.471	0.411	0.318	0.278	0.253	0.229
L_{min} (m)	25	30	40	50	60	70	90	100	110	120
R_{min} (m)	25	45	75	120	180	250	350	450	600	750
R_{12} (m)	90	125	220	345	500	680	1125	1390	1680	2000

4.4.1.2. Визуелните барања се определени со поместување на кругот ΔR .

Поместувањето на кругот ΔR не смее да биде помал од $\Delta R = 0.30$ m, со што е определена должината на преодната кривина со

$$L = 7,2 R \quad (6)$$

Должините на преодницата (L) во функција на полупречник на кривината (R) за разни сметковни брзини, кои ги задоволуваат вознодинамичките и визуелните барања се дадени во графиконот 5.


4.4.1.3. Линијата на работ на коловозот ги задоволува барањето на естетиката ако преодната кривина не е пократка од преодната рампа, чиј максимален наклон (i_{max}) смее да изнесува:

Табела 11 — Големини i_{max} во зависност од V_i

V_i (km/h)	≤ 40	60	≥ 80
i_{max} ‰	1,5	1,0	0,5

4.4.1.4. Дозволената минимална должина на преодницата за примена е определена со најголемата од напред наведените вредности.

4.4.1.5. Минималната дозволена должина на преодницата се применува само кога тоа го бара теренот. Во сите други случаи се применува поголема должина на преодницата.



4.4.2. Примена на преодниците

Преодниците се применуваат во следните случаи:

4.4.2.1. Помеѓу правецот и кружниот лак.

Доколку правецот е подолг и доколку патниот профил е поширок, дотолку преодницата треба да биде подолга.

4.4.2.2. Помеѓу два спротивнонаасочни кружни лака.

Преодниците што се запишуваат помеѓу два спротивнонаасочни лака мораат да имаат приближно исто поместување на кругот ΔR .

4.4.2.3. Помеѓу два истонаасочни кружни лака:

а) помалиот кружен лак лежи внатре во поголемиот. Помеѓу обата кружна лака се уфрлува дел од преодницата

б) кружните лакови се еден покрај друг или се сечат. Кружните лакови се поврзуваат со трет кружен лак и на тој начин се добиваат два случаи под а)

в) Ако односот на полупречникот на кружните лакови е

$$\frac{R_2}{R_1} \leq 1,5$$

Кружните лакови можат да се спојат без преодница.

4.4.2.4. Линијата составена од самите делови на преодниците се применува само исклучително.

Односот на параметрите на соседните делови на преодниците мора да биде

$$0,67 < \frac{A_1}{A_2} \leq 1,5$$

4.4.2.5. Примената на две истонаасочни преодници со краток аметнат правец или без него во услови на потполна прегледност, не е дозволена.

4.4.3. Гранични случаи

4.4.3.1. Кружен лак без преодници

Премин од правец во кружен лак без преодница исклучително може да се дозволи само за кривините со полупречник еднаков или поголем од вредностите дадени во табела 12 и тоа само во случаите кога поместувањето на кружниот лак би предизвикало големи трошоци, што мора да се докаже во инвестиционо-техничката документација.

Табела 12 — Големините R за кои се дозволува преминување од правец во кружен лак без преодница

V, (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
R (m)			1500				1800	2000	2500	3000

4.4.3.2. Спојување на две преодници на нивните краишта (без кружен лак).

При непосреден допир на две преодници големината на закривеноста во допирната точка мора да биде изразена со полупречник поголем или еднаков на $R = 600$

5. ХОРИЗОНТАЛНА ПРЕГЛЕДНОСТ НА ЈАВЕН ПАТ

Прегледноста на патот во хоризонтална смисла мора да биде обезбедена:

- 1) за безбедносно кочење на возилата;
- 2) за претстигнување.

5.1. Хоризонтална прегледност при кочењето

Потребната прегледност при кочењето се обезбедува со отстранување на пречките на внатрешната страна на кривината односно со обезбедување потребна ширина на прегледноста.

Широчината на прегледноста се смета од патеката на окоото на возачот која е оддалечена 1,5 m од работ на сообраќајната лента (Слика 1).

Широчината на прегледноста (b) се смета според образецот

$$b = \frac{P^2}{8R} \quad (7)$$


каде што е: P (m) прегледност при кочењето

R (m) оскен полупречник на кривината

5.1.1. Обезбедување појас на прегледност кога планумот на патот е на низок насип.

На внатрешната страна на кривината мора да се обезбеди појас на прегледност во кој не смеат да бидат вградени објекти ниту засадени високи растенија.

Должината на прегледноста P за овој случај е дадена во табела 6, а широчината на прегледноста на појасот, сметано од линијата на окоото на возачот до крајот на забраната на градeњето, односно на високите растенија, во кривината на полупречникот R_{min} изнесува:



Слика 1

Табела 13 — Широчини на појасот на прегледност b_1 на внатрешната страна на кривината во кривина со полупречник R_{min} за определени сметковни брзини V_1

V_1 (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
P_1 (m)	40	60	80	110	130	200	260	340	440	550
R_{min} (m)	25	45	75	120	180	250	350	450	600	750
b_1 (m)	8,0	10,0	10,7	12,6	15,6	20,0	24,1	32,1	40,3	50,4

Во кривини со полупречник $R > R_{min}$, b_1 се пресметува според прегледноста од табела 6 со примена на образецот (7)

5.1.2. Верми на прегледноста

Кога планумот на патот е во усек, прегледноста при кочење (b_2) се остварува со ископ на бермите на прегледноста, односно со проширување на усекот на внатрешната страна на кривината.

Бермата на прегледност се изведува во височината на рабникот на риголот во наклон од 6% спрема риголот.

Должината на прегледноста P_2 за овој случај е дадена во табела 7 (за $s = 0\%$), односно во графикон 3 (за $s \leq 0\%$). При проектирање на јавниот пат е потребно во усекот да се оствари прегледност при кочењето на должината P_2 , со комбинирање на соодветни полупречници и можни берми на прегледност, што се наведени во образецот (7).

5.1.3.

Кога е неекономично да се оствари должина на прегледноста P_2 , истата може да се намали до големината P_3 , што претставува минимална должина која мора да биде обезбедена во хоризонталните кривини. Широчините на прегледноста b_2 за должината P_3 во кривините со полупречник R_{min} за разни сметковни брзини се дадени во табела 14.

Табела 14 — Минимални широчини на прегледноста b_2 во кривини R_{min}


V_1 (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
P_3 (m)	20	30	40	50	65	85	115	140	165	190
R_{min} (m)	25	45	75	120	180	250	350	450	600	750
b_2 (m)	1.88	2.33	2.68	2.90	3.11	3.42	4.77	5.29	5.50	5.95

За R поголеми од R_{min} широчините b_2 се сметаат воведувајќи ја во образецот (7) должина P_3 и R .

Ако во хоризонталната кривина не е обезбедена ниту минимална должина на прегледноста P_3 , со проектот на сигнализацијата се определува дозволена брзина која ја дозволува остварената прегледност и за таа брзина мора да се постави соодветен знак за ограничување на брзината.

5.2.

Прегледна должина за престигнување
Прегледната должина за престигнување е еднаква на збирот на должините P_{P_1} и P_{P_2} , прикажани на сл. 2.



Слика 2

Брзините V_1 , V_2 и V_3 се определуваат на следниот начин:

- за сметковните брзини $V_1 \leq 80$ km/h е $V_1 = V_2$, $V_2 = 1,4 V_1$ и $V_3 = V_1$
- за сметковните брзини $V_1 > 80$ km/h е $V_1 = 0,75 V_2$, $V_2 = V_1$ и $V_3 = V_1$

Брзините на возилата со кои се смета при престигнување и растојанијата P_{P_1} , P_{P_2} , P_{P_3} се добиваат од табела 15.

За автопатиштата $P_{P_1} = P_{P_2}$

Табела 15 — Одделни брзини и парцијални должини при престигнување

V (km/h)	40	50	60	70	80	90	100	110	120
V_1	40	50	60	70	80	67,5	75	82,5	90
V_2	56	70	84	98	112	90	100	110	120
V_3	40	50	60	70	80	90	100	110	120

P_{P_1}	300	370	460	560	680	690	780	910	1000
P_{P_2}	175	215	270	330	400	345	390	455	500
P_{P_3}	125	155	190	230	280	345	390	455	500

6.

ЕЛЕМЕНТИ НА НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ

Надолжниот наклон е однос на висинската разлика на две точки на патот и растојанието на тие точки.

6.1.

Максимален надолжен наклон
При определување на максималниот надолжен наклон решавачки се:

- 1) бараната пропусна моќ на патот;
- 2) трошоците на градењето;
- 3) трошоците на сообраќајот.

6.1.1.

Максималните надолжни наклони на нивелатата зависат од категоријата на теренот и од разредот на патот и се наведени во табела 16.

Табела 16 — Максимални надолжни наклони

РАЗРЕД НА ПАТОТ	МАКСИМАЛЕН НАДОЛЖЕН НАКЛОН (%) ЗА ВИДОТ НА ТЕРЕНОТ			
	рамничарски	рит-чест	бреговит	планински
Автопатишта	—	4—5	5	7
патишта од 1. разред	—	5	6	7
патишта од 2. разред	—	6	7	8
патишта од 3. разред	—	7	8	10
патишта од 4. разред	—	8	10	11
патишта од 5. разред	—	10	11	12

Надолжните наклони можат да бидат исклучително поголеми од вредностите наведени во табела 16 ако со пресметка на трошоците на експлоатацијата и трошоците на градењето се докаже дека е оправдан поголем наклон.

- 6.1.2. Во рамничарски терени, на премини преку други комуникации и преку водени текови, остријата на преломот на нивелетата за автопатишта и за патишта од 1. и 2. разред не смее да биде поголема од 3‰ за конкавни преломи, ниту поголема од 4‰ за конвексни преломи. Ова се однесува и на другите јавни патишта ако со тоа во поголема мера не се зголемуваат трошоците на градењето.

6.2. Минимален надолжен наклон

- 6.2.1. Во подолги усеци или засеци мораат да бидат остварени следните минимални надолжни наклони:

- 1) 0,2‰ — ако риголот или кинетата се изведени од бетон;
- 2) 0,3‰ — ако риголот е калдрмисан со кршен камен или кинетата е изведена од асфалт;
- 3) 0,5‰ — ако кинетата е обрасната со трева.

На подрачјата со голем интензитет на врнежи наведените вредности се зголемуваат врз основа на хидролошките податоци, со соодветна пресметка.

Ако наведените минимални надолжни наклони би можеле да се постигнат само со сразмерно големи трошоци на градењето, можат во усеците и засеците да се применат и помали наклони или потполно хоризонтална нивелета. Во тој случај одведувањето на атмосферската вода мора да се обезбеди со соодветни одводни системи.

- 6.2.2. На деловите на искривувањето на коловозот при проектирање на нивелетата мора да се оствари минимален надолжен наклон од 0,5‰, односно наклон кој овозможува протекување на водата по риголот, според точка 6.2.1.

- 6.3. Заоблување на преломот на нивелетата
Вертикална кривина е кривината со која се врши заоблување на преломот на нивелетата.

- 6.3.1. Преломите на нивелетата се заоблуваат со кружен лак, со квадратна парабола или клотоида. При тоа полупречникот на закривувањето на крајот на клотоидата не смее да биде помал од минималниот полупречник пропишан за заоблување на преломот на нивелетата.

- 6.3.2. Најмалите полупречници на заоблувањето на конвексни преломи на нивелетата се дадени во графикон 6 или се сметаат според образецот:

$$R_{\min} = 0,25 P_2^2 \quad (8)$$

каде што е:

P_2 = прегледна должина при кочењето, чии вредности се дадени во табела 7, односно во графикон 3.

Должината на прегледноста P_2 , врз основа на која се пресметува $R_{\min}$, се усвојува за оној од двата соседни наклони кои даваат поголема должина P_2 .

- 6.3.3. Заоблувањето на конкавниот прелом на нивелетата се врши со полупречник не помал од

$$R_{\min} = \frac{2}{3} R_{\max}$$

каде што е:

— $R_{\max}$ = полупречник на конвексната вертикална кривина (m)

— $R_{\min}$ = полупречник на соседната конкавна кривина (m)

7. НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

- 7.1. Планумот на патот го формираат коловозите, разделните ленти помеѓу коловозите (ако се предвидуваат) и риголите, односно банкните.

- 7.1.1. Коловозот го формираат сообраќајните ленти, рабните ленти и, ако се предвидуваат, додатните ленти и лентите за запирање (ленти за присилно запирање на возила).


- 7.1.1.1. Бројот на сообраќајните ленти се определува според точка 9.1. и мора да биде парен, не земајќи ги предвид додатните сообраќајни ленти за бавни возила.

Широчините на сообраќајните ленти се дадени во табелите 17 и 18.

Табела 17 — Широчина на сообраќајните ленти на еднонасочни коловози (патишта со 4 и повеќе сообраќајни ленти) за определени сметковни брзини (V_s) на одделни видови терени

V_s (km/h)	120 до 100	100 до 80
широчина на сообраќајна лента (m)	I, II 3,75	III, IV 3,50

ГРАФИКОН 6
НАЈМАЛ ПОЛУПРЕЧНИК НА ЗАОБЛУВАЊЕ НА КОНВЕКСНИОТ ПРЕЛОМ НА НИВЕЛЕТАТА



Табела 18 — Широчина на сообраќајните ленти на патиштата со две сообраќајни ленти за определени сметковни брзини (V.) на одделни видови терени

СМЕТКОВНИ БРЗИНИ ВО km/h						
Разред на патот	100	80	70	60	50	40
широчина на сообраќајната лента (m)						
1. I	II 3,50	III 3,25	IV 3,25			
2. I	3,50	II 3,25	III 3,00	IV 3,00		
3.	I 3,25	II 3,00	III 3,00	IV 3,00		
4.		I 3,00	II 3,00	III 2,75	IV 2,75	
5.			III I 3,00	II 2,75	IV 2,75	

7.1.1.2. Ленти за присилно запирање на возила (ленти за запирање)

На автопатиштата, а според потребата и на патиштата од 1. разред, треба да се предвидат кон надворешниот раб на надворешните сообраќајни ленти, посебни ленти за присилно запирање на возила.

Широчината на овие ленти за запирање изнесува:

— на автопатиштата — 2,50 метри;

— на патиштата од 1. разред со 4 сообраќајни ленти — 1,75 метри.

На патиштата на кои се изградени ленти за запирање, за одмор на возачите и патниците и други слични потреби би требало да се градат посебни одморалишта.

7.1.1.3. Рабни ленти

Рабните ленти претставуваат посебни крути конструкции или проширувања на коловозната конструкција на кои се обележуваат рабните разделни линии.

Широчините на рабните ленти за определени широчини на сообраќајни ленти се определени во табела 19.

Табела 19 — Широчина на рабните ленти

Широчина на сообраќајната лента (m)	Широчина на рабната лента (m)
3,75	0,50
3,50	0,35
3,25—3,00	0,30
2,75	0,20

Рабната лента помеѓу сообраќајната и лентата за запирање е широка 0,20 m.

7.1.1.4. Додатни сообраќајни ленти за бавни возила

Ако големината на наклонот (угорништето и падот) и неговата должина, поради опаѓање на брзината на тешките возила, доведат до намалување на бараната пропусна моќ на патот, се градат додатни сообраќајни ленти за бавни возила.

Додатната сообраќајна лента е со минимална широчина од 3,00 m.

Кога се изведуваат додатни ленти за бавни возила, можат да се изостават лентите за запирање. Во тој случај се изведуваат стојалишта, односно проширување на коловозот на најпогодни места.

Критичната брзина, при која бавните возила мораат да се напуштат, односно при која смеат да се вратат на нормална сообраќајна лента изнесува:

$$V_k = 50 \text{ km/h}$$

7.1.1.4.1. Почетококот на додатната сообраќајна лента мора да биде на место каде брзината на бавното возило, за кое е составен графикон 7, ќе опадне на големина од 50 km/h. Почетококот на оваа сообраќајна лента се определува според графиконот 7. Додатната сообраќајна лента мора и на својот почеток да има пропишана широчина.

7.1.1.4.2. Додатната сообраќајна лента се завршува на местото каде брзината на бавното возило ќе порасне на 50 km/h. Завршната точка на додатната сообраќајна лента се определува според графиконот 7. Додатната сообраќајна лента мора и на својот крај да има пропишана широчина.

7.1.1.4.3. Обликување на додатните сообраќајни ленти за бавни возила

а) Јавни патишта со две сообраќајни ленти

Проширување на коловозот заради изградба на додатна сообраќајна лента секогаш се предвидува од надворешниот раб на коловозот.

б) јавни патишта со четири и повеќе сообраќајни ленти

Проширување на коловозот на угорниште заради обезбедување на додатна сообраќајна лента за бавни возила, може да се врши од надворешниот или од внатрешниот раб на коловозот.

Сите сообраќајни ленти меѓусебно се одвојуваат со непрекинати или полни линии со нормална широчина.

7.1.1.4.4. На автопатиштата и на патиштата од 1. разред должината на додатните сообраќајни ленти не смеа да биде пократка од 1 km.

7.1.1.4.5. Двете последователни додатни сообраќајни ленти мораат меѓусебно да се поврзуваат ако нивната меѓусебна оддалеченост е:

1) помала од 500 m на автопатиштата и на патиштата од 1. разред

2) помала од 300 m на другите патишта.

7.1.1.5. Разделни ленти

Разделните ленти се дел од планумот на патот кој физички ги разделува паралелните коловози.

Широчините на разделните ленти за одделни видови јавни патишта се прикажани во табела 20.

Табела 20 — Широчина на разделните ленти

Вид на јавниот пат	Терен	Широчина на разделната лента (m)
автопат	I, II	4,00
автопат	III, IV	3,00
пат од 1. разред	I до IV (по исклучок	2,00 m)


7.1.1.6. Банкини

Банкина е земјена или стабилизирана лента што се наоѓа помеѓу работ на коловозот и косата страна на насипот.

Минималната широчина на банкината е определена со растојанието на внатрешниот раб на заштитната ограда од работ на

ГРАФИКОН 7

БРЗИНА НА БАВНО ВОЗИЛО НА НАДОЛЖНИ НАКЛОНИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ДОЛЖИНАТА НА НАКЛОНОТ



крајот на конструкцијата на горниот строј (го) и со конструкционата ширина на заштитната ограда. Доколку не се предвидува заштитна ограда, најмалата ширина на банкната е:

- 1) кон запирачката лента — 1,00 m,
- 2) кон рабната лента — го + 0,70 m.

Растојанието на внатрешниот раб на заштитната ограда (го) кон запирачката лента изнесува 0,70 m

Ако нема запирачка лента, растојанијата на (го) зависат од широчината на сообраќајните ленти. Нивните вредности се дадени во табела 21.

Табела 21 — Растојание на внатрешниот раб на заштитната ограда (го) во зависност од широчината на сообраќајната лента

Широчина на сообраќајната лента (m)	Растојание на внатрешниот раб на заштитната ограда го (m)
3.50	0,90
3.25	0,80
3.00	0,65
2.75	0,50

- 7.1.2. Пешачки и велосипедски патеки
Пешачките и велосипедските патеки се посебно изградени сообраќајни површини наменети за движење на велосипедисти и пешаци.

На патиштата за мешовит сообраќај би требало да се градат пешачки или велосипедски патеки ако потребата од градба на тие патеки се установи со сообраќајни истражувања.

- 7.1.2.1. Широчините на лентите на пешачките и велосипедските патеки се:
1) на пешачките патеки — 0,80 m;
2) на велосипедските патеки — 1,00 m.

- 7.1.2.2. Одделување на пешачки и велосипедски патеки од коловозот.
Минималните оддалечености на пешачката, односно велосипедската патека од надворешниот раб на коловозот се дадени во точка 7.4.

- 7.1.2.3. Велосипедските патеки и пешачките патеки мораат да се одделат од коловозот со разделна лента која ја обрабува издигнат рабник, или да се водат независно од текот на коловозот.

- 7.1.3. Површини за задржување на возила вон од коловозот

На сите јавни патишта мораат да бидат изградени површини за задржување на возила вон од коловозот.

Површините за задолжување на возила се посебно изградени и обележани површини за запирање и паркирање на возила што е обусловено од потребите на корисниците на патот или на возилата.

- 7.1.3.1. На јавните патишта на кои постојат ленти за запирање, површините за задржување на возила мораат да се наоѓаат надвор од планумот на патот.
Приодот на возилата кон површината за задржување на возила крај автопатот и вклучувањето на возилата на коловозот на автопатот мора да се изведе со ленти за исклучување и со ленти за вклучување на возилата на коловозот на автопатот. При-

тоа лентата за запирање се претвора во лента за вклучување и лента за исклучување на возилата на коловозот на автопатот со потребно проширување.

- 7.1.3.2. На јавните патишта без ленти за запирање, за пократко или подолго задржување на возилата за која и да е цел, се предвидуваат стојалишта кои се изведуваат непосредно крај коловозот, или надвор од планумот на патот.

- 7.1.3.2.1. Широчината на стојалиштата на сите јавни патишта мора да изнесува 5,0 m. На местото на приклучувањето на стојалиштето на коловозот, широчината на стојалиштето се намалува на 3,0 m. Надворешните рабови на приклучоците на стојалиштето се изведуваат под агол од $\geq 30^\circ$. По должината на стојалиштето се предвидуваат стабилизирачки банкени со исти широчини како и на патот.

- 7.1.3.2.2. Должината на стојалиштето изнесува:

- 1) на патишта од 1, 2 и 3 разред ≥ 60 m.
- 2) на патишта од 4, и 5 разред ≥ 40 m.

- 7.1.3.2.3. Меѓусебната оддалеченост на стојалиштата, се определува според потребите и можностите и не смее да биде поголема од 2 km.

- 7.1.3.2.4. Стојалиштата за спротивни насоки на возење не смеат да бидат изведени спротивно едно наспрема друго.

- 7.1.3.3. На сите јавни патишта, освен на автопатистата, мораат да се предвидат автобуски стојалишта. Просторот за автобус на стојалиштето мора да биде одделен од коловозот со разделна лента, обележана на проширувањето на коловозот, со широчина најмалку 1,00 m. На надворешната страна на автобуското стојалиште мора да биде изградена денивелирана површина за задржување на патниците, со широчина најмалку 2,0 m.

- 7.2. Преодни рампи
Преодната рампа е дел од патот на кој се врши измена на напречниот наклон односно искривување на коловозот.

- 7.2.1. Искривувањето на коловозот треба да се изведе на преодница, и тоа:

- 1) на јавни патишта со две сообраќајни ленти — со свртување на коловозната површина околу оската или околу понискиот раб на коловозот;
- 2) на јавни патишта со четири и повеќе сообраќајни ленти, со средна разделна лента — со свртување на коловозот околу рабовите на разделната лента или околу оските на коловозот.

- 7.2.2. Максималниот наклон на преодната рампа (i_{max}) во однос на нивелетата е даден во табела 11.

- 7.2.3. Најмалиот наклон на преодната рампа (i_{min}) поради одводнување мора да изнесува:

$$i_{min} (\%) = 0,1 \frac{s}{2}$$

- б) при свртувањето околу работ

$$i_{min} (\%) = 0,1 s$$

каде што се:


— s = широчина на коловозот,

— $i_{min} (\%)$ = најмал наклон на преодната рампа.

Притоа не смеат да бидат пречекорени вредностите од табела 11, ниту смеат да се јават промени на знакот на резултирачкиот потисок во дијаграмот на бочните удари.

ГРАФИКОН 8

ПРОШИРУВАЊЕ НА КОЛОВОЗОТ ВО КРИВИНА



ЗА АВТОБУС ОДНОСНО КАМИОН

$$\Delta \check{S}_V = \frac{80^2}{2R}$$

ЗА ПРИКОЛКА

$$\Delta \check{S}_p = \sqrt{R^2 + 20} - R$$

ЗА ВОЗИЛО СО ПРИКОЛКА

$$\Delta \check{S} = \check{S}_V + \check{S}_p$$

ЗА ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

$$\Delta \check{S}_V = \frac{50^2}{2R}$$

7.2.4. Наклоните на рабовите на коловозот се усогласуваат со надолжниот наклон (s) на оската околу која се врши свртување на коловозот во напречна смисла.

Наклонот на нивелетата, т. е. на оската на искривувањето во усеците и засеците мора да биде:

$$S \geq i$$

каде што се:

— $S\%$ = наклон на нивелетата, т. е. на оската околу која се врши искривувањето (види точка 6.2.)

— $i\%$ = наклон на рампата во однос на нивелетата на патот.

7.2.5. Текот на рабовите на коловозот на преодната рампа мора да се обликува според важечките принципи, со тоа што правилноста на решението мора да се докаже со дијаграм на бочните удари.

7.2.6. Ако промената на напречниот наклон се врши на делот на проширениот коловоз, искривувањето се врши во однос на работ на непроширениот коловоз.


7.2.7. Промената на напречниот наклон на додатните ленти се врши како и промената на напречниот наклон на сообраќајните ленти.

7.3. Проширување на коловозот во кривина. Коловозот со две сообраќајни ленти за двонасочен сообраќај се проширува во остри кривини. Проширувањето на секоја од двете сообраќајни ленти зависи од димензиите на возилата. Овие проширувања се дадени во графиконот 8.


Возилото според кое ќе се врши проширување на едната и другата сообраќајна лента, се определува врз основа на очекуваната големина и структурата на сообраќајот во планскиот период.

ГРАФИКОН 9

ПРОШИРУВАЊЕ НА КОЛОВОЗОТ ВО ОДДЕЛНИ ТОЧКИ НА ПРЕОДНИЦАТА



- Минималното проширување зависи од широчината на коловозот и изнесува $\Delta s = 0,20$ m за $s \leq 6,00$ m и $\Delta s = 0,30$ m за $s > 6,00$ m каде што се s = широчина на коловозот, а Δs минимално проширување на коловозот.
- 7.3.1. Проширувањето на коловозот се врши на внатрешната страна на кривината, а по исклучок на обете страни или само на надворешната страна на кривината.
- 7.3.2. Преминот од непроширениот коловоз на правецот на проширениот коловоз во кривина, се врши на должината на предницата и полното проширување на коловозот се задржува на целата должина на кружниот лак.
- Големината на проширувањата во одделни точки на предницата се определува според графиконот 9.
- 7.4. Сообраќаен профил и слободен профил
- 7.4.1. Сообраќаен профил
Сообраќајниот профил го составуваат напречниот пресек на типското возило, просторот потребен за движење на возилата и средната заштитна широчина помеѓу возилата.
- Широчината на сообраќајниот профил ги опфаќа сообраќајните ленти, рабните ленти и запирачките и додатните ленти (ако се предвидени).
- Височината на сообраќајниот профил е еднаква на височината на типското возило.
- 7.4.2. Слободен профил
Слободниот профил го составуваат сообраќајниот профил и рабните заштитни широчини, односно заштитната височина. Во слободниот профил не смее да навлегува никаква постојана препрека. Сообраќајниот и слободниот профил се прикажани на слика 7.



— РАБ НА СЛОБОДНИОТ ПРОФИЛ
- - - РАБ НА СООБРАЌАЈНИОТ ПРОФИЛ

Слика 7


- 7.4.3. Облици на сообраќајни профили и на слободни профили
- 7.4.3.1. Сообраќајниот и слободниот профил на патот надвор од населба е прикажан на слика 8.
- Минималното растојание на заштитната ограда од сообраќајниот профил (r_0) е определено во табела 21.
- Минималното растојание на сообраќајниот знак од сообраќајниот профил (r_2) изнесува:
- Ако постои заштитна ограда и ако сообраќајниот профил ги опфаќа запирачките ленти
 $r_2 = r_0$
 - Ако не постојат ниту заштитна ограда ниту лента за запирање
 $r_2 = r_0 + 0,25$

Минималната заштитна широчина (Zs) е зависна од сметковната брзина и е дадена во табела 22.

Табела 22 — Големината на заштитната широчина во зависност од сметковната брзина

V/R (km/h)	≤	50	60, 70	80	90	100	110, 120
Zs (m)		120	150	180	200	250	


При постоењето на заштитни огради, височината на слободниот простор на рабовите може да биде намалена за височината Δh .



Слика 8

Слободната височина од 4,50 м секогаш се мери од највисоката точка на коловозот во дефинитивната негова дебелина, при што се води сметка за евентуалното зајакнување на коловозната конструкција.


- 7.4.3.2. Во еднонаесочните и двонаесочните тунели слободниот профил е прикажан на слика 9.




n - БРОЈ НА СООБРАЌАЈНИТЕ ЛЕНТИ
l - ШИРОЧИНА НА СООБРАЌАЈНАТА ЛЕНТА
i - ШИРОЧИНА НА РАБНАТА ЛЕНТА

Слика 9

- 7.4.3.3. Сообраќајниот и слободниот профил на велосипедската патека е прикажан на слика 10.



7.4.3.4. Сообраќајниот и слободниот профил на пешачката патека е прикажан на слика 11.



7.4.4. Комбиниран слободен профил

Ако велосипедската или пешачката патека одат по должината на јавниот пат на кој не постојат издигнати рабници патеката мора да биде од коловозот оддалечена најмалку толку, што слободниот профил на коловозот и на велосипедската, односно пешачката патека да се допираат. Ако коловозот е обрабен со издигнати рабници, слободниот профил на коловозот и велосипедската патека, односно пешачката патека, можат да влегуваат еден во друг, со тоа што оддалеченоста на сообраќајните профили да не биде помала од вредностите дадени во табела 23.

Табела 23 — Растојание на сообраќајните профили на коловозот и на велосипедската, односно пешачката патека ако постои издигнат рабник

Сметковна брзина V , (km/h)	Вид патека	Растојание на сообраќајните профили (m)
> 70	велосипедска	1,00
≤ 70	"	0,75
	пешачка	0,75

8. СЕРПЕНТИНИ

Серпентина е сложена кривина формирана од главна кривина (свртувалиште и приклучни кривини). Серпентините се посебен дел на патот за кои не важи сметковната брзина во смисла на овој правилник.

8.1 На патиштата од 1. и 2. разред најмалиот полупречник во серпентината не смее да биде помал од 20 m

8.2 Полупречниците на приклучните кружни лакови R_1 се:

$$2R \leq R_1 \leq 4R$$

каде што е R — полупречник на главниот кружен лак, а R_1 — полупречник на приклучната кривина.

8.3. Сите премини од правецот во кружниот лак, односно од едниот во другиот лак на иста или спротивна насока, мораат да бидат изведени со преодници.

Должината на преодницата е еднаква со должината на преодната рампа. Должината на преодната рампа е определена со најголемиот дозволен наклон од 1,5%.

8.4. Проширувањето на коловозот во серпентина се определува со помошен графикон 8 или доколку графиконот не содржи податоци, се пресметува со помош на обрасците дадени кон графиконот 8.

Доколку на патиштата се јавуваат исклучително долги возила за кои не може да се примени графиконот 8, проширувањето се смета според должината на тие возила. Проширувањето на коловозот во серпентина се врши по правило:

- 1) во свртувалиште од надворешната страна;
- 2) во приклучни кривини од внатрешната страна.

Ако можат да се остваруваат поволни ефекти, проширувањето може да се врши и во свртувалиште од внатрешната страна.

8.5. Напречниот наклон на коловозот во серпентина може да биде применет до големина од 9%.

8.6. Надолжниот наклон во главна кривина, вклучувајќи ги и преодниците, е со големина:

- 1) на патишта од 1. и 2. разред до 3%.
- 2) на патишта од 3, 4. и 5. разред до 5%.

8.7. На автопатишта, по правило, серпентини не се изведуваат.

9. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ШИРОЧИНАТА НА ПЛАНУМОТ И НА БРОЈОТ НА СООБРАЌАЈНИТЕ ЛЕНТИ

9.1. Широчината на планумот и бројот на сообраќајните ленти се утврдуваат врз основа на пресметката на потребната пропусна моќ за планираниот сообраќај (големина и структура) и нивото на услугите (НУП) на крајот на планскиот период за експлоатација на јавен пат.

Под пропусна моќ на патот се подразбира бројот на возилата кој може да помине низ определен пресек на патот во единица на време.

9.2. На целата сообраќајна делница, т. е. на отсекот на јавен пат со приближно иста големина и структура на сообраќај, мора да биде обезбедена доволна пропусна моќ за бараното ниво на услугата на патот (НУП).

9.3. Отстапување од точка 9.2. можат да се прифатат само ако преку анализата на користите и трошоците се покаже дека е тоа оправдано, со тоа што планираниот сообраќај на крајот на планскиот период да не го пречекори капацитетот на патот (нивото на услугата „Е“). Капацитетот на патот се определува врз основа на соодветниот вршен сообраќај.

9.4. Бараното ниво на услугата (НУП) на крајот на планскиот период на експлоатацијата на јавен пат е

- 1) „D“ за автопатишта и патишта од 1. разред
- 2) „E“ за други разреди на патишта

9.5. Пресметувањето на капацитетот на јавен пат се врши според општо прифатените теоретски принципи и постапки.

166.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа:

Воздухопловно пристаниште	Во зимскиот период (од 1 ноември до 31 март)		Денови 1 — понеделник 2 — вторник 3 — среда 4 — четврток 5 — петок 6 — сабота 7 — недела		Во летниот период (од 1 април до 31 октомври)		Денови 1 — понеделник 2 — вторник 3 — среда 4 — четврток 5 — петок 6 — сабота 7 — недела	
	од часот	до часот	од часот	до часот	од часот	до часот	од часот	до часот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
„Белград“	05.00	23.00	1,2,3,4,5,6,7	05.00	23.00	1,2,3,4,5,6,7		
„Загреб“	05.00	23.00	1,2,3,4,5,6,7	05.00	23.00	1,2,3,4,5,6,7		
„Сплит“	05.00	23.00	1,2,3,4,5,6,7	05.00	23.00	1,2,3,4,5,6,7		
„Љубљана“	06.00	21.00	1,2,3,4,5,6,7	06.00	22.00	1,2,3,4,5,6,7		
„Дубровник“	07.00	22.00	1,2,3,4,5,6,7	06.00	23.00	1,2,3,4,5,6,7		
„Титоград“	06.00	22.00	1,2,3,4,5,6,7	05.30	22.00	1,2,3,4,5,6,7		
„Сараево“	05.00	22.00	1,5	06.00	22.00	1,2,3,4,5,6,7		
	06.00	22.00	2,3,4,6,7					
„Скопје“	06.00	22.00	1,2,3,4,5,	06.00	22.00	1,2,3,4,5		
	06.00	08.00	6,7	06.00	08.00	6,7		
	16.00	22.00	6,7	16.00	22.00	6,7		
„Тиват“	06.30	до за- ласка сунца	1,2,3,4,5,6,7	06.00	до за- ласка сунца	1,2,3,4,5,6,7		
„Охрид“	07.00	15.00	1,2,3,4,5	07.00	14.00	1,2,3,4,5		
	18.00	20.00	5	15.00	18.00	6		
	11.00	14.00	6					
„Задар“	06.30	08.30	1,2,3,4,5,6,7	06.30	08.30	1,2,7		
	19.30	21.30	1,2,3,4,5,6,7	19.30	21.30	1,2,7		
				06.30	21.30	3,4,5,6		
„Риека“	06.30	20.30	1,2,3,4,5,6,7	06.30	20.30	1,2,3,4,5,6,7		
„Пула“	05.30	07.30	1,2,3,4,5,6,7	05.00	24.00	1,2,3,4		
	19.00	21.30	1,2,3,4,5,6,7	00.00	24.00	5,6,7		
„Приштина“	06.30	13.00	1,2,3,4,5	04.30	08.30	1,2,4,6,7		
	14.30	21.30	1,2,3,4,5	12.00	16.00	1,2,4		
	17.00	21.30	6	17.00	23.30	1,2,3,4,5,6,7		
	06.30	10.30	7	04.30	10.00	3,5		
„Марибор“	05.30	12.00	1,2,3,4,5	05.30	12.00	1,2,3,4,5		
	19.00	21.30	1,2,3,4,5,6,7	18.00	21.30	1,2,3,4,5,6,7		
	05.30	08.00	6,7	05.30	08.00	6,7		
„Мостар“	08.00	10.00	1,2,3,4,5,6	06.30	14.00	1,3		
	16.00	18.00	1,2,3,4,5,6	06.30	10.30	2,4,5		
				14.00	18.00	2,4,5		

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа наредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со пропис.

3. Воздухопловните пристаништа „Белград“, „Загреб“ и „Сплит“ ќе бидат отворени и надвор од времето на отвореноста од точка 1 на оваа наредба и тоа од 23.00 до 05.00 — за воздухопловита во опасност, како и во другите случаи предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба.

4. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета според југословенското време.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/79).

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 770/1
8 февруари 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

167.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА****Член 1**

Во Правилникот за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79) во член 1 став 1 точ. 5, 6 и 7 се менуваат и гласат:

- „5) Облека за машки деца. Систем на големина и ознака — — JUS F.G0.005
- 6) Облека за женски деца. Систем на големина и ознака — — JUS F.G0.006
- 7) Облека за деца до една година. Систем на големина и ознака JUS F.G0.007“

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенскиот стандард JUS F.G0.001, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз производите од областа на текстилната индустрија што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17602/1
23 октомври 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

168.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ****Член 1**

Во Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/73) во член 118 став 1 точка 2 се менува и гласи:

- „2) од долниот раб надолу — — — 0,7 m“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17986/1
29 октомври 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

169.

Врз основа на член 30 став 1 и 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ДЕАРСКАТА ИНДУСТРИЈА****Член 1**

Во Правилникот за техничките нормативи за деарската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/79) во член 786 бројот: „1980“ се заменува со бројот „1981“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-21449/1
25 јануари 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

170.

Врз основа на член 62 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), Сојузниот завод за стандардизација објавува

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ РАДИО ФРЕКВЕНЦИСКИ ПРЕЧКИ

Во Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на производите што предизвикуваат радиопрекупности преки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/79) во точка 4 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

- 5) Радна организација Завод за испитување квалитетот на роба, Загреб, Гајева 17/III, са потпуно одговорношћу;

6) Радна организација „Енергоинвест — Истражувачко-развојни центар за електроенергетику“, Сарајево, Лукавица, са потпуном одговорношћу.

Бр. 21-31-644/1
25 јануари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

171.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРЕРАБОТКИТЕ ОД МЕСО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 декември 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за преработките од месо, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 17,6%.

За преработките од месо пакувани во лименки зголемувањето по одредбата на став 1 од оваа точка се применува врз затечените цени на преработките од месо во лименки намалени за вредноста на лименката.

2. Учесниците во оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. За оваа спогодба согласност даде Сојузниот завод за цени, со решение бр. 8525 од 15 февруари 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 42 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 21 купувач — потрошувач потписник на Спогодбата.

172.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПОЛИПРОПИЛЕНСКО ШТАПЕЛ ВЛАКНО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 7 август 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на полипропиленско штапел влакно, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. За оваа спогодба согласност даде Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5897 од 13 февруари 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Текстилни комбинат „Дунав“ — Челарево и ИТЕС „Лола Рибар“ — Опази.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Комбинат подова „Синтелон“ — Бачка Паланка, Текстилни комбинат „Гвџилане“ — Гвџилане, Текстилна индустрија „Ресорт“ — Лесковац, Индустриски комбинат „Црвена звезда“ — Младеновац и „Текстил“ ООУР „Филц“ — Менген.

173.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СТАКЛЕНАТА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 јуни 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на стаклената амбалажа за прехранбената индустрија, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат за 14%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5297 од 21 февруари 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Стража“ — Хум на Сутли, Српска фабрика стакла — Паракин, Стакларна — Храстник и Индустрија за стакло и стаклена волна — Скопје.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 27 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1980 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/80, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ВО 1980 ГОДИНА

Во точка 10 во одредбата под 4 под f) наместо зборовите: „контрола за регулација на телекомуникациите, информирањето и управувањето“, треба да стои: „контрола, регулација, телекомуникации, информирање и управување“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 12 февруари 1980 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА

Во точка 4 став 1 во одредбата под 6 наместо зборот: „стопанска“, треба да стои: „привремена“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 26 февруари 1980 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Дополненијата на Списокот на новосоздадените сорти на семе и саден материјал од земјоделски растенија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/80, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ДОПОЛНЕНИЕТО НА СПИСОКОТ НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ СОРТИ НА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Во пододдел 16 во одредбата под 5 наместо зборовите: „Паланачка Кана“ треба да стои „Паланачка рана“.

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 14 февруари 1980 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Цинкиќ Марјана Миленко, Етеровиќ Младена Блага, Релиќ Петра Лука, Тодоровиќ Благоја Неѓо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Балорда Милоша Мирко, Граховац-Бајалица Илије Дева, Грчевиќ Пере Славко, Хашимехмедовиќ Хусе Зијад, Крпалиќ-Јазвин Салке Сафија, Лујиќ Марка Свето, Шериќ-Маглајиќ Мухамеда Муниба, Топиќ Богдана Стојан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чумиќ Давида Јово, Даутбеговиќ Ахмеда Исмет, Доведан Јове Сретен, Дукиќ Ђуре Тоде, Ђешевиќ Хајре Зефир, Керошевиќ Анте Томо, Мачковиќ Бијелана Крстан, Мариќ Паје Вјерослав, Ошаповиќ-Бабиќ Пере Радмила, Пенезиќ Милисав Душан, Сегиќ Душана Рајко, Шариќ Ахмета Реуф;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Билас Рајка Стоја, Кауриновиќ Бошка Саво, Кеџман Косте Стевка, Лазиќ Панте Драгољуб, Мачијашевиќ Симе Ђорѓо, Пантелиќ Живорада Добривоје, Ристиќ Пере Ристо, Романиќ Богољуба Радован, Шрајбер-Павиќ Паје Савета;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ајановиќ Ибрахима Исмаил, Аничкиќ Стојана Миладин, Бреќало-Дамјановиќ Божицара Љиљана, Чамчиќ-Бешиќ Булаге Емина, Чојиќ Трифуна Мирко, Девиќ Илије Боро, Домуз Томе Славко, Дурадели Антуна Јаков, Душаниќ Неде Димитрија, Грубачиќ Ђорђе Миливоје, Хаџиќ Беѓе Хусеин, Хавериќ Вајрама Шефкет, Игњатиќ Милоша Милан, Игњатиќ Игње Милош, Јокиќ Маринка, Борислав, Кузмановиќ Вида Бранко, Мехиќ Хаџе Хамид, Новаковиќ-Мусиќ Идриза Аиша, Радуловиќ Јована Милорад, Сичаница Петра Јозо, Смиљаниќ Милана Милош, Томинчиќ Митра Станко, Трифуновиќ Ђорѓа Славко, Васиљевиќ Љубомира Војислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аничкиќ Стојана Трифко, Авдиќ-Даутбеговиќ Салиха Сафија, Бандиќ Химзе Незир, Вапожиќ-Татаревиќ Јована Биљана, Бећирбашиќ Мехе Бего, Бехлуловиќ Сулејмана Ејуб, Бијелиќ Ђорђе Бранко, Благоичевиќ Драгутина Миливоје, Богдановиќ Мирка Вера, Болиќ Мушана Суно, Цветковиќ Симе Слободан, Ђулибрк Милоша Душан, Ђуриќ Томе Љубомир, Ѓим Јове Раде, Фалаџиќ Воже Радосав, Гавиќ Ибре Зајим, Газдиќ Станка Милан, Хадровиќ Ахмета Мустафа, Хоџиќ Химзе Вајро, Јарамаз-Јовановиќ Ратка Станојка, Карловиќ-Хромиќ Мехмеда Минка, Кикиќ Авде Хурем,

Крајишник Јове Драго, Купалић Халила Цафер, Малиновић Илије Душан, Мандић-Савић Душана Александра, Михаљевић-Секерац Благоје Милка, Милићевић Милића Лазар, Милинковић Лазара Драшко, Митровић-Новак Јоже Марија, Муфтић Пашана Авдија, Нешић-Париповић Љубица, Остојић Неђе Бошко, Општи Ангела Фердинанд, Пашалић Ђамила Идриз, Пашић Османа Смајо, Петковић Јевте Милисав, Софтић Мухарема Зекија, Спасојевић Јелисјце Лазо, Станишић Јована Живан, Станковић Бошка Чедомир, Станковић Васе Мирослав, Стојчић Симе Мирко, Свиглица Митра Ђорђе, Шабановић Хусе Мехмед, Шабановић Мухамеда Суљо, Шестић Алексе Драгољуб, Томић Петра Евица, Томић Милоша Којо, Тривичевић Зарка Растко, Усорац Тривуна Драгана, Вукорец Видоја Иван, Зовко Цвијатана Винко, Живковић Жарка Лајчо, Жугић Николе Бранко, Жујо-Агић Нијазо Зубејда;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ћосовић Данила Ђуро, Миленковић Светозара Александар;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Цвијановић Душана Жарко, Домуз Остоје Видосава, Гарић-Општи Игњаца Марија, Грбић Стојана Владе, Халиловић Омера Хасан, Илић Миће Славко, Јелисић Николе Лука, Кудрић Маринка Велемир, Марић Душана Видослав, Рамовић-Хамзић Авде Зинета, Сегић Мирка Миланко, Шаховић Узенир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абазовић Шабана Омер, Алексић Ђорђе Љубомир, Авдић Османа Изет, Валотић Симе Маринко, Волић-Јапалак Едхем Шефика, Црнадак-Видић Нинка Нада, Цвијетић Војина Љупко, Цвијетић Симе Младен, Далаша Јозе Петар, Даутбеговић Омера Енес, Давидовић Остоје Милан, Дедић Хамзе Вехид, Добријевић Симе Живко, Ђерић Милана Крсто, Ђурић-Шиканић Милана Милица, Хаџиабдић Хамзе Хабил, Хаџовић Смаила Хамед, Идризовић Мехмеда Хамзалија, Калаба Душана Петар, Камењашевић Мехе Цафер, Карагић Авде Заим, Каришић Чазима Мујо, Клубичка Владимира Бранимир, Кнежевић Јакова Миливоје, Ковачевић Стојана Миливоје, Крњић Мијата Пејо, Милеусић Рајка Миле, Миличевић Вукана Сreto, Милуновић Остоје Милан, Остојић Милана Драгољуб, Пашагић Ахмета Вехбија, Пашалић Идриза Ђамил, Сегић Илије Славко, Станчић Остоје Ђука, Станишић Милоша Владимир, Шкорић Миле Душан, Тафро-Жарковић Милоша Тајана, Винчић Бошка Младен, Захировић Сејфе Осман, Зукић Ибришима Рефик;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Пожун Анте Тихомир;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Богуновић Раде Душан, Дракулић Богдана Чедомир, Љуштина Дане Душан, Манфреда Јоже Максимилијан, Матаковић Маријана Јосип, Пејаковић Милоша Милан, Пенгут Миле Ђуро, Римац Маријана Данијел, Спудић Јуре Иван, Валентић Јураја Винко, Вуковић Николе Винко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божић Николе Бранко, Дука Фране Јозо, Руголе Антона Антон;

— за покажана лична храброст во вршењето на службена должност

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Свилар Илије Илија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бараћ Миле Мићо, Барбир Јуре Мате, Басарић Ђуре Душан, Божанић Фране Мато, Буква Јове Микан, Дошлић Јосипа Иван, Ерцег Миле Илија, Голубић Фране Милан, Гвозденица Павла Никола, Гвоздић Јанка Славко, Јосиповић Анте Иван, Карњиш Мартина Марио, Маринковић Мане Мане, Милојевић Ђуре Свето, Мраковић Станка Симо, Мраовић Јеремије Миле, Прица Илије Никола, Трошељ Павла Дујо, Вигњевић Саве Гојко;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Нерловић Марка Никола;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Каван Ивана Ивица, Кекић Петра Јован, Мативашић Блажа Антон, Поповић Грге Милан, Шкорић Павла Вукосава, Шошић Мате Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бентек Фрање Јосип, Брезак-Курко Јуре Љубица, Дидовић Базилија Данимир, Гржан Мартина Милан, Корац-Чаловска Дима Јорданка, Крних Миле Драгољуб, Лаштре Јосипа Сидонија, Латиновић Јована Марко, Лончаревић Марка Марија, Лукин-Шивак Ђуре Зора, Радошевић Јосипа Вилко, Саватовић Саве Милица, Шолтић Ивана Мијо, Васић Петра Анђелко, Верних Отон Зденко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамец-Јовановић Недељка Зора, Арар Ивана Никола, Бабић-Мамула Владимира Радојка, Бошњковић Ивана Андрија, Божић Стевана Душан, Чича Станка Славко, Деветак Петра Милан, Franceschi Анте Јосип, Гацпаровић Саве Никола, Ивановић-Маринчић Крсте Драгица, Ивановић Грге Мате, Ивић Миле Ђурађ, Јовић Петра Драган, Кастмилер Јосипа Славко, Кулић Петра Алојз, Липовчак Ивана Фрањо, Лончар-Узелац Ивана Анкица, Лукић Николe Владимир, Маџешић Милоша Саво, Мари-чић Дмитра Станко, Пациенти Ивана Бранко, Седлар Стјепана Иван, Шоштарец Винка Резика, Штефан-чић Мате Карло, Топуховић Крсте Омерка, Троскот Шиме Анте, Васић Тихомира Миливоје, Вукмировић Боже Милан, Зеленбаба Ђуре Вид;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военотручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Лукић Јована Саво;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бингула Фрање Стјепан, Бот Августа Рудолф, Царевић Марка Максим, Делић Јове Божо, Ерцер Николe Иван, Хитрец Бранка Дарко, Кљајић Ђуре Миљенко, Крмпотић Јураја Иван, Маџешић Милете Илија, Мандарић Луке Милош, Митровић Цвијана Сретен, Мрђа Јована Славко, Никшић Мате Маријан, Политео Анте Младен, Пухало Луке Јовица, Шировић Јакова Никола, Водопија-Чокоња Петра Катица, Вујновић Николe Милан Вукојичић Живка Саво, Жегарац Петра Милан, Жегарац Мане Никола;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Финдри Винка Винко, Голубић Фрање Славко, Хржина-Ђирлић Боже Милица, Ивошевић Мирка Стеван, Јурић-Физовић Цемала Недрста, Кораћ Јове Вељко, Ландрипет Ивана Марко, Мајнарић Стјепана Невенка, Мионић Бранка Богдан, Мирић-Дуић Јандре Анка, Мрђа-Холсвац Николe Славица, Наџи-Фидиповић Ивана Катица, Орешковић-Радичевић Петра Штефанија, Пећник-Ѓук Јосипа Ружа, Стојановић Боже Стојан, Стојсављевић Мирка Драгољуб, Шараванџа-Барада Фрање Славица;

Од САП Косово

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Сахатчија Јусуфа Ђемаљ;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бекај Пајазита Муса;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дедић Крсте Предраг, Раџи Хаки Зурафа, Руговај-Петрушић Лазара Достана, Шуњаку Шабана Mazlum, Трипковић-Крстић Ристе Милица, Закић-Обрадовић Душана Неда;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абази Зејнела Садик, Abrashi Мухамета Хајдар, Бакија Ахмета Њази, Бардхи Хамди Агим, Bardhosh Адема Руди, Бербери Рамадана Али, Цанић Љубомира Мирослав, Ђеља Назуг Неки, Дедић Милана Добрица, Дибора Илијаза Исмет, Џиха Сулејмана Зејнел, Хоџа Халима Емин, Каџи Хусена Имер, Краснићи Иљаза Сахит, Kryeziu Ђамиља Басри, Крстајић Петра Олга, Лазић-Грујић Радмила Мирјана, Лута Šušeg Zija, Маљоку Тахира Шачир, Манџука Јусуфа Рамиз, Милосављевић Радоша Радман, Мухаџери Рамадана Бекет, Нуши Адема Цевдет, Палоја Ибрахима Шани, Пећанин Медо Шефхет, Рашовић Ђоке др Мирко, Реџа Рахмана Мехмет, Сахатчија Мухарема Мехмет, Сарачини Халима Али, Суља Раме Сали, Shafet Сулејмана Radogoshi, Томић Димитрија Мсмир, Вуља Фатаха Фаик, Зерка Јануза Чамил, Завељи Исмета Шешчет;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алија Мета Реџеп, Дхоми Салиха Рауф, Добричанин Радована Радојица, Јахај-Камберај Рама Фата;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бојић-Ѓолић Благоје Слободанка, Бокши Абе-дина Енвер, Добруна-Иљази Фахри Мелихат, Доџај Марк Марјан, Цара Зенуна Даут, Ѓорђевић Благољуба Милан, Феровић Шемсе Шефкија, Горчај Салиха Азе, Хајредин Гани Кадири, Хајредини Исуфа Шабан, Матоши-Тулуми Расима Лумтурије, Мехај-Бердунај Мустафе Фетије, Мијалковић-Димитров Костадина Илинка, Мијатовић-Величков Ивана Татјана, Мишић-Раденковић Живојина Ружица, Muriqi-Ѓемај Бајрама Xhyllshahe, Петровић Уроша То-

мислав, Пожари Џевдет Хаки, Пуља Али Шемседин, Радонићи Иса Ђемаљ, Радонићи Фетах Гани, Томашевиќ Феликса Алојзија, Вараку Minush Назми, Вуља Халим Скендер, Зеф Сокола Berisha

Бр. 76
21 јуни 1979 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Колумбија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Др Julio Cesar Turbay Ayala, претседател на Република Колумбија.

Бр. 79
27 јуни 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
151. Закон за компензација — — — — —	297
152. Закон за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на мобилна Радио Југославија од 1981 до 1985 година — — — — —	298
153. Закон за измени и дополненија на Законот за стандардизацијата — — — — —	299
154. Закон за привремена забрана на располагањето со општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1980 година — — — — —	306
155. Закон за дополненија на Законот за објавување на сојузните закони и на други сојузни прописи и општи акти — — — — —	308
156. Одлука за именување заменик-сојузен секретар за информации — — — — —	308
157. Одлука за користење на девизите што граѓани и граѓански правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог — — — — —	309
158. Одлука за измена на Одлуката за износите, начинот условите и роковите за уплатување на средствата за исплатување на	
компензација за вештачки губриња во 1979 година — — — — —	310
159. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Praline“ — — — — —	310
160. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „International Herald Tribune“ — — — — —	310
161. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Bild“ — — — — —	310
162. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Gente“ — — — — —	310
163. Правилник за содржината и доставувањето на годишниот извештај за извршувањето на договор за долгорочна производствена кооперација, договор за деловно-техничка соработка, договор за прибавување материјално право на технологија и договор за отстапување на тоа право помеѓу организациите на здружен труд и странски лица — — — — —	311
164. Правилник за содржината и за доставувањето на годишен извештај за извршувањето на договор за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд — — — — —	312
165. Правилник за техничките нормативи и основните услови што јавните патништа падвор од населби и нивните елементи мораат да ги исполнуваат од гледиштето на безбедноста на сообраќајот — — — — —	313
166. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени — — — — —	334
167. Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —	335
168. Правилник за измена на Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови — — — — —	335
169. Правилник за измена на Правилникот за техничките нормативи за леарската индустрија — — — — —	335
170. Дополнение на Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на производите што предизвикуваат радиофреквенциски пречки — — — — —	335
171. Спогодба за промена на затечените цени за преработките од месо — — — — —	336
172. Спогодба за промена на затечените цени на полипропиленско штапел влакно — — — — —	336
173. Спогодба за промена на затечените цени на стаклената амбалажа за прехранбената индустрија — — — — —	336
Исправка на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1980 година — — — — —	336
Исправка на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година — — — — —	337
Исправка на Дополнението на Списокот на новосоздадените сорти на семе и саден материјал од земјоделски растенија — — — — —	337
Одлукувања — — — — —	337